

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 31 јануари 1995
Скопје
Број 5 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

70.

Врз основа на член 38, став 1 и член 40, став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 79/93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За регулирање на обврските на Буџетот на Република Македонија спрема Народната банка на Република Македонија настанати по основ на плаќање на обврски спрема странство согласно со Законот за уредување на односите во врска со отплатата на користените кредити од меѓународни финансиски организации („Службен весник на РМ“ бр. 48/94), Владата на Република Македонија се задолжува кај Народната банка на Република Македонија со кредит во износ од 826.002.280 денари.

2. Кредитот од точка 1 на оваа Одлука Владата на Република Македонија ќе и го отплатува на Народната банка на Република Македонија од донаторската помош од разни земји, од приходите на Буџетот кои во девизи се уплатуваат од девизните резерви на Република Македонија, од кредитите кои Владата на Република Македонија ќе ги добие од меѓународните финансиски институции и од други средства на Буџетот на Република Македонија за 1995 година.

3. За утврдување на начинот и условите на користење на кредитот од точка 1 на оваа одлука Владата на Република Македонија и Народната банка на Република Македонија ќе склучат договор.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.1995 година.

Бр. 23-220/1 Претседател на Владата на
25 јануари 1995 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

71.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА PHARE

1. Средствата обезбедени од Програмата PHARE, во делот за реализација на техничката помош за Заводот за статистика на Република Македонија се уплатуваат на посебна сметка на Заводот за статистика на Република Македонија – Помош од Програмата PHARE.

2. Жиро – сметката на Заводот за статистика на Република Македонија – Помош од Програмата PHARE е во Стопанската банка А.Д. Скопје.

3. Потписник на сметката на Заводот за статистика на Република Македонија – Помош од Програмата

PHARE е Директорот на Заводот за статистика – Скопје – Светлана Антоновска.

4. Заводот за статистика на Република Македонија за средствата што ќе пристигнат и што ќе бидат потрошени редовно да го известува Министерството за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-256/1 Претседател на Владата на
25 јануари 1995 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

72.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), а согласно член 55 и 56 од Законот за превоз во меѓународниот патен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“ бр.41/80 и 33/87), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички закон, Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА, ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПАТИШТА ЗА СТРАНСКИ ВОЗИЛА КОИ ГИ КОРИСТАТ ПАТИШТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за определување на основницата, висината и начинот на наплата на надоместокот за патишта за странските возила кои ги користат патиштата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 51/93), по точката 2. 3. се додава нова точка 2. 4. која гласи:

„На автобусите со регистерски ознаки од СР Југославија (Србија и Црна Гора), при влез во Република Македонија им се наплатува надоместок за патишта во износ од 200 ДМ“.

2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-105/1 Претседател на Владата на
23 јануари 1995 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с. р.

73.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за премоер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕМОЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО 1995 ГОДИНА

I

Со оваа програма се определуваат работите од премоерот, катастарот и запишување на правата на недвиж-

ностите што ќе се извршуваат во Републиката во 1995 година.

Во 1995 година премер и катастар на недвижностите ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип.

Со Програмата се опфатени следните видови на работа:

- А) Премер и катастар на недвижностите со запишување на правата на недвижностите;
- Б) Основни геодетски работи;
- В) Бонитирање на земјиштето, и
- Г) Одржување на премерот и катастарот со компјутерско спроведување на промените во катастарските оперативни и пресметување на катастарскиот приход и облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност.

II

А. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа Програма се состојат од:

- отпочнување на нов премер; и
- продолжување на премерот кој е во тек.

Отпочнувањето на нов премер ќе се врши на непремерените подрачја на општините: Неготино, Берово и Демир Хисар.

Продолжување на премерот кој е во тек, ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип.

Премерот и катастарот на недвижностите предвидени со Програмата за 1995 година ги опфаќа следните видови на работа: подготвување на недвижностите за авионско снимање; поставување и одредување на врзни точки; авионско снимање и изготвување на фото-документација за снимените недвижности; дешифрирање на недвижностите; пресметување координати и котини на геодетски точки; реституција на снимените недвижности; картографска обработка на оригиналните (плановите) на снимените недвижности; пресметување на површина на катастарски парцели на земјиштето; катастарско класирање на снименото земјиште, мерење и вршење увид на згради, делови од згради (станови), помошни објекти и простории; реамбулација-дополнителен премер; припреми и компјутерска обработка на податоци од премерот и изготвување на пописни листи; излагање на јавен увид на податоците од премерот и запишување на правата на недвижностите; изготвување на катастарски оперативни и умножување (репродукција) на изготвените оригинали (планови).

1. Подготвување на недвижностите за авионско снимање

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за авионско снимање на непремерените подрачја на општините: Неготино на 7 катастарски општини (КО): Брусник, Иберли, Калањеве, Кошарка, Липа, Пештерница и Челевец, во размер 1:2500, на површина од 14 572 хектара и 3 КО (изграден дел): Неготино, Тимјаник и Треник, во размер 1:1000, на површина од 580 хектара; Берово на 4 КО: Владимирowo, Русиново, Ра-

тево и Двориште, во размер 1:2500, на површина од 35 324 хектара и 5 КО (изграден дел): Владимирowo, Русиново, Ратево, Смојмирово и Чивлик, во размер 1:1000, на површина од 710 хектара и Демир Хисар на 8 КО: Бојште, Загориче, Обедник, Смилево, Стругово, Утово, Лесково и Церево, во размер 1:2500, на површина од 9 899 хектара и 8 КО (изграден дел): Смилево, Сопотница, Жван, Слепче, Демир Хисар, Суводол, Кутретино и Белче, во размер 1:1000, на површина од 1 000 хектара или вкупно во размер 1:2500, на 19 КО, на површина од 59 795 хектара и во размер 1:1000, на 16 КО, на површина од 2 290 хектара или вкупно на 62 085 хектара.

2. Поставување и одредување врзни точки

Ќе се изврши поставување и одредување на врзни точки на земјиштето на кое ќе се врши премер на подрачјето на општините: Неготино на 7 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 14 572 хектара и 3 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 580 хектара; Берово на 4 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500 на површина од 35 324 хектара и 5 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 710 хектара и Демир Хисар на 8 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 9899 хектара и 8 КО (поименично дадени во точка бр.1), во размер 1:1000, 1 000 хектара или вкупно во размер 1:2500, на 19 КО, на површина од 59 795 хектара и во размер 1:1000, на 16 КО, на површина од 2 290 хектара или вкупно на 62 085 хектара.

3. Авионско снимање на недвижностите

Ќе се изврши авионско снимање на недвижностите и ќе се изготви фото-техничка документација (контакт-копии, фото скици и дна филмови), на снимените подрачја на општините: Неготино на 7 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 14 572 хектара и 3 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 580 хектара; Берово на 4 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 35 324 хектара и 5 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 710 хектара и Демир Хисар на 8 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 9 899 хектара и 8 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 1 000 хектара или вкупно во размер 1:2500, на 19 КО, на површина од 59 795 хектара и во размер 1:1000, на 16 КО, на површина од 2 290 хектара или вкупно на 62 085 хектара.

4. Дешифрирање на снимените недвижности

Ќе се изврши дешифрирање на детал на снимените недвижности на подрачјето на општините: Неготино на 7 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 14 572 хектара и 3 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 580 хектара; Берово на 4 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 35 324 хектара и 5 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 710 хектара и Демир Хисар на 8 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 9 899 хектара и 8 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 1 000 хектара или вкупно во размер 1:2500, на 19 КО, на површина од 59 795 хектара и во размер 1:1000, на 16 КО, на површина од 2 290 хектара или вкупно на 62 085 хектара.

5. Пресметување координати и коти на врзни точки

Ќе се изврши пресметување на координати и коти на врзни точки на снимените недвижности на подрачјето на општините: Неготино на 7 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 14 572 хектари и 3 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 580 хектари; Берово на 4 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 35 324 хектари и 5 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 710 хектари и Демир Хисар на 8 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 9 899 хектари и 8 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 1 000 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 19 КО, на површина од 59 795 хектари и во размер 1:1000, на 16 КО, на површина од 2 290 хектари или вкупно на 62 085 хектари.

6. Реституција на снимените недвижности

Ќе се изврши реституција на детал на снимените недвижности на подрачјето на општините: Кавадарци на 7 КО (Бохула, Бошава, Конопиште, Мрежичко, Радња, Рожден и Чемерско), во размер 1:2500, на површина од 43 587 хектари; Титов Велес на 17 КО: (Лисиче, Горно Врановци, Мелница, Крива Круша, Ново Село, Стари Град, Плевење, Мартолци, Долно Врановца, Војници, Бусилци, Витанци, Ораовец, Грчиште, Свежани, Скачинци и Двориште), во размер 1:2500, на површина од 25 607 хектари и изграден дел на 4 КО (Лисиче, Горно Врановци, Мелница и Војница), во размер 1:1000, на површина од 350 хектари и Брод Македонски на 2 КО: (Преглево и Пластица), во размер 1:1000, на површина од 140 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 24 КО, на површина од 69 194 хектари и во размер 1:1000, (изграден дел), на 6 КО, на површина од 490 хектари.

7. Картографска обработка на оригинали (катастарски планови)

Ќе се изврши картографска обработка на оригинали (планови) на снимените недвижности на подрачјето на општините: Кавадарци на 7 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 43 587 хектари; Титов Велес на 17 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 25 607 хектари и изграден дел на 4 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 350 хектари и Македонски Брод на 2 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 140 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 24 КО, на површина од 69 194 хектари и во размер 1:1000 (изграден дел) на 6 КО, на површина од 490 хектари.

8. Пресметување на површини на недвижности

Ќе се изврши пресметување на површини на парцели на снимените недвижности на подрачјето на општините: Охрид на 4 КО: (Елшани, Љубаниште, Пештани и Трпејца), во размер 1:2500, на површина од 6 804 хектари и изграден дел со крајбрежниот појас на 4 КО: (Елшани, Љубаниште, Пештани и Трпејца), во размер 1:1000, на површина од 712 хектари; Кавадарци на 7 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 43 587 хектари; Титов Велес на 17 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 25 607 хектари и изграден дел на 4 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 350 хектари и Брод Македонски на 2 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер

1:1000, на површина од 140 хектари или вкупно во размер 1:2500 на 28 КО, на површина од 75 998 хектари и во размер 1:1000, на 10 КО на површина од 1 202 хектари.

9. Катастарско класирање на земјиштето

Ќе се изврши катастарско класирање на снимените недвижности на подрачјето на општините: Охрид на 34 КО: (Врбјани, Годивје, Сливово, Турје, Мраморец, Арбиново, Лактиње, Слатино, Издеглавје, Песочани, Црвена Вода, Ново Село, Белчишта, Горно Средоречје, Велмеј, Брежани, Лешани, Злести, Ботун, Климентани, Мешешта, Сирула, Куратица, Плаке, Речица, Свишшта, Завој, Скребатина, Опејица, Вапила, Ливошште, Требениште, Волино и Оздолени), во размер 1:2500, на површина од 57 401 хектари и изграден дел на 9 КО: (Слатино, Белчишта, Велмеј, Ботун, Мешешта, Злести, Требениште, Волино и Лешани), во размер 1:1000, на површина од 710 хектари и Брод Македонски на 15 КО: (Барбарос, Суводол, Требино, Девич, Грешница, Слатино, Крушје, Тополница, Томино Село, Манастирец, Модриште, Драгов Дол, Вир, Локвица и Крапа), во размер 1:2500, на површина од 25 653 хектари и изграден дел на 3 КО: (Брод Македонски, Преглево и Пласница), во размер 1:1000, на површина од 338 хектари или вкупно во размер 1:2500 на 49 КО, на површина од 83 054 хектари и во размер 1:1000, на 12 КО, на површина од 1 048 хектари.

10. Мерење и вршење увид на згради

Ќе се врши мерење и вршење увид на згради, делови од згради (станови), деловни простории на подрачјето на општините: Берово, на 1 КО: (Пехчево), Битола, на 12 КО: (Путурс, Свети Тодори, Алинци, Црноец, Вацарејца, Радобар, Ивањевци, Горно Агларци, Трновци, Долно Српци, Црно Буки и Беранци), Брод Македонски на 2 КО: (Преглево и Пласница), Валандово, на 3 КО: (Балинци, Собри и Чештово), Винаца, на 3 КО: (Истибања, Црн Камен и Виничка Кршла), Гевгелија, на 3 КО: (Давидово, Милетково и Моин), Гостивар, на 2 КО: (Галичник и Селце), Дебар, на 3 КО: (Гари, Осој и Могорче), Делчево, на 4 КО: (Тодоровци, Косевица, Костин Дол и Моштица), Демир Хисар, на 5 КО: (Вардино, Прибишци, Сладусво, Ракитница и Граинште), Кавадарци на 5 КО: (Брушани, Варзари, Дреново, Дебреште и Шивец), Кочани, на 5 КО: (Чифлик, Чешпиново, Жиганци, Новоселани и Лепопелци), Кратово, на 3 КО: (Филиповци, Туралево и Тополовик), Крива Паланка, на 4 КО: (Крстов Дол, Киселица, Добровница и Голема Црцорија), Кичево, на 1 КО: (Кичево), Крушево, на 3 КО: (Кочинште, Растојца и Остришци), Куманово, на 10 КО: (Стрезовце, Клечовце, Војник, Јачинце, Довезенце, Мургани, Пезово, К'шање, Кокониње и Кутлибег), Неготино, на 3 КО: (Бистрица, Војнанци и Дуброво), Охрид, на 4 КО: (Охрид-дел, Љубаниште, Трпејца и Пештани), Прилеп, на 5 КО: (Кадино Село, Ерековци, Канатларци, Клепач и Тополчани), Прибиштип на 4 КО: (Горјанци, Пишица, Гујновци и Пестришино), Радовини, на 2 КО: (Бучим и Тополница), Ресен, на 7 КО: (Јанкосец, Болно, Евла, Горно Дупсни, Козјак, Петрино и Стипона), Свети Николе, на 7 КО: (Нсмањица, Мечкуевци, Ранчишци, Патетино, Макреш, Арбасанци и Стануловци), Скопје, на 2 КО: (Гази Баба и Мацари-дел), Струга, на 5 КО: (Випини, Заграчани, Шум, Долна Белица и Горна Белица) и Титов Велес, на 3 КО: (Ногоевци, Рапшани и Отовица), или вкупно на 114 КО.

11. Реамбулација – дополнителен прмер

Ќе се врши реамбулација – дополнителен прмер на настанатите измени на недвижностите во изминатиот

период со што ќе се обезбеди фактичка состојба на недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе се врши на подрачјето каде е извршен премерот на земјиштето по фотограметриска и класична метода во изминатиот период во општините: Берово, на 1 КО: (Пехчево), Битола, на 10 КО: (Црноец, Вашарејца, Ивањевци, Долно Српци, Алинци, Лопатица, Трн, Трновци, Беранци и Црно Буки), Брод Македонски, на неизградениот дел на 2 КО: (Преглово и Пласница), Валандово, на 3 КО: (Балинци, Собри и Чештово), Винаца на 3 КО: (Истибања, Црн Камен и Виничка Кршла), Гевгелија, на 3 КО: (Давидово, Милетково и Моин), Гостивар, на 2 КО: (Галичник и Селце), Дебар, на 3 КО: (Гари, Осој и Могорче), Делчево, на 4 КО: (Тодоровци, Косевица, Костин Дол и Моштица), Демир Хисар, на 4 КО: (Вардино, Прибилци, Сладуево и Ракитница); Кавадарци, на 2 КО: (Брушани и Дебриште), Кочани, на 2 КО: (Чифлик и Чешиново), Кратово, на 3 КО: (Туралево, Тополовиќ и Филиповци), Крива Паланка, на 2 КО: (Отошница и Радибуш), Кичево, на 3 КО: (Осој, Раштани и Другово), Крушево, на 3 КО: (Селце, Блушино и Норово), Куманово, на 10 КО: (Стрезовце, Клевовце, Војник, Јачинце, Довезенце, Мургаш, Пезово, Кипање, Кокошиње и Кутлибер), Неготино, на 3 КО: (Бистрица, Војшаници и Дуброво), Охрид, на 1 КО: (Охрид), Прилеп, на 5 КО: (Тројкрсти, Чепигово, Алинци, Мало Рувци и Шелеверци), Пробиштип, на 4 КО: (Горјанци, Пишница, Гујновци и Пестричино), Радовиш, на 3 КО: (Воиславци, Ињево и Раклиш), Свети Николе, на 7 КО: (Немањица, Мечкуевци, Ранчинци, Патетино, Макреш, Арбасанци и Стануловци), Струга, на 3 КО: (Франгово, Радолиште и Струга-дел), Струмица, на 4 КО: (Секирник, Иловица, Штука и Сушица), Тетово, на 1 КО: (Мала Речица) и Титов Велес, на 3 КО: (Ногаевци, Раштани и Отовица), или вкупно на 94 КО.

12. Припрема и компјутерска обработка на податоците од премерот

По извршеното пресметување на површините на парцелите на снимените подрачја и на подрачјата на која е извршена реамбулација податоците за недвижностите; носителите на правата на недвижностите, нумеричките и описните податоци, површините, катастарските класи и катастарските култури на парцелите се внесуваат во базата на информативниот систем, се обработуваат за воспоставување на единствената евиденција на недвижностите и се изготвуваат пописни листи врз основа на кои ќе се врши излагање на јавен увид на податоците од премерот и катастарот на недвижностите и утврдување на правата на недвижностите во следните општини: Берово, на 1 КО: (Пехчево), Битола, на 7 КО: (Црноец, Вашарејца, Ивањевци, Трновци, Долно Српци, Беранци и Црно Буки), Брод Македонски, на 2 КО: (Преглово и Пласница), Валандово, на 3 КО: (Балинци, Собри и Чештово), Гевгелија, на 3 КО: (Давидово, Милетково и Моин), Гостивар, на 1 КО: (Лазарополе), Дебар, на 3 КО: (Гари, Осој и Могорче), Делчево, на 2 КО: (Бигла и Турија), Демир Хисар, на 4 КО: (Вардино, Прибилци, Сладуево и Ракитница), Кавадарци, на 6 КО: (Ваташа, Глишиќ, Манастирец, Паликура, Рибарци и Рожден), Кочани, на КО: (Зрновци), Кратово, на 3 КО: (Железница, Тополовиќ и Живалево), Крива Паланка, на 8 КО: (Радибуш, Отошница, Вржогрнци, Гулинци, Станча, П'клиште, Криви Камен и Милутинци), Кичево, на 5 КО: (Белица, Козица, Свињиште, Брждани, Јудово и Видрани), Крушево, на 3 КО: (Кочиште, Растојца и Острилци); Куманово на 8 КО: (Горно Коњаре, Канарево, Орах, Облаци, Ругинце, Бељаковце, Речица и Табановце), Неготино, на 4 КО: (Корешница,

Прждево, Драчевица – Стрмашево и Барово), Прилеп, на 4 КО: (Ново Лагово, Старо Лагово, Беровци и Галичани), Радовиш, на 8 КО: (Габрєвци, Загорци, Скорупа, Гарван, Долни Радеш, Долна Враштица, Горна Враштица и Погулево), Ресен, на 4 КО: (Избиште, Кривени, Златари и Сопотско), Свети Николе, на 3 КО: (Малино, Алакинци и Павлешенци), Скопје, на 1 КО: (Кисела Вода I) и Струмица, на 3 КО: (Дабилца, Иловица и Секирник), или вкупно на 88 КО.

Исто така ќе се извршат припреми во формирање на база на податоците, преку компјутерска обработка на сите катастарски општини кои ќе бидат реамбулирани во подрачните одделенија за премер и катастар. Ќе се изработат пописни листи и ќе се предадат како основ за излагање на податоците од премерот за утврдување и запишување на правата на недвижностите.

13. Излагање на јавен увид на податоците од премерот и запишување на правата на недвижностите со дополнителен премер

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите при што ќе се утврдуваат и запишуваат правата, како и товарите кои постојат на снимените недвижности на подрачјето на општините: Берово, на 1 КО: (Пехчево), Битола, на 14 КО: (Црноец, Вашарејца, Ивањевци, Трновци, Долно Српци, Беранци, Црно Буки, Свети Тодори, Лопатица, Алинци, Путурис, Трап, Радобор и Трн), Брод Македонски, на 2 КО: (Преглово и Пласница), Валандово, на 3 КО: (Балинци, Собри и Чештово), Гевгелија, на 3 КО: (Давидово, Милетково и Моин), Гостивар, на 1 КО: (Лазарополе); Дебар, на 3 КО: (Гари, Осој и Могорче); Делчево, на 2 КО: (Бигла и Турија), Демир Хисар, на 4 КО: (Вардино, Прибилци, Сладуево и Ракитница), Кавадарци, на 6 КО: (Ваташа, Глишиќ, Манастирец, Паликура, Рибарци и Рожден), Кочани, на дел од 1 КО: (Зрновци), Кратово, на 3 КО: (Железница, Тополовиќ и Живалево), Крива Паланка, на 8 КО: (Радибуш, Отошница, Вржогрнци, Гулинци, Станча, П'клиште, Криви Камен и Милутинци), Кичево, на 6 КО: (Белица, Козица, Свињиште, Брждани, Јудово и Видрани), Крушево, на 3 КО: (Кочиште, Растојца и Острилци), Куманово, на 9 КО: (Куманово-дел, Горно Коњаре, Канарево, Орах, Облаци, Ругинце, Бељаковце, Речица и Табановце), Неготино, на 4 КО: (Корешница, Прждево, Драчевица – Стрмашево и Барово), Прилеп, на 4 КО: (Ново Лагово, Старо Лагово, Беровци и Галичани), Радовиш, на 8 КО: (Габрєвци, Загорци, Скорупа, Гарван, Долни Радеш, Долна Враштица, Горна Враштица и Погулево), Ресен, на 4 КО: (Избиште, Кривени, Златари и Сопотско), Свети Николе, на 3 КО: (Малино, Алакинци, Павлешенци), Скопје, на дел од 1 КО: (Кисела Вода I) и Струмица, на 3 КО: (Дабилца, Иловица и Секирник), или вкупно на 96 КО.

14. Изготвување на катастарски оперативни

Ќе се изготвуваат катастарски оперативни на недвижностите по механографски пат за секоја катастарска општина посебно за премерените подрачја на општините: Битола, на 14 КО: (Црноец, Вашарејца, Ивањевци, Трновци, Долно Српци, Беранци, Црно Буки, Свети Тодори, Лопатица, Алинци, Путурис, Трап, Радобор и Трн), Брод Македонски, на 1 КО: (Преглово), Валандово, на 3 КО: (Балинци, Собри и Чештово), Гевгелија, на 1 КО: (Давидово), Дебар, на 3 КО: (Гари, Осој и Могорче), Демир Хисар, на 4 КО: (Сладуево, Ракитница, Вардино и Прибилци), Кавадарци, на 4 КО: (Ваташа, Глишиќ, Манастирец и Паликура), Кратово, на 3 КО: (Железница, Тополовиќ и Живалево), Крива

Паланка, на 8 КО: (Радибуш, Отошница, Вржогрнци, Гулинци, Станча, П'клиште, Криви Камен и Милутинци), Кичево, на 3 КО: (Белица, Козица и Свињште), Крушево, на 3 КО: (Кочиште, Растојца и Острилци), Куманово, на 2 КО: (Горно Коњаре и Канарево), Неготино, на 4 КО: (Корешница, Прждево, Драчевица – Страмашево и Барово), Радовиш, на 4 КО: (Габревци, Загорци, Скоруша и Гарван), Ресен, на 4 КО: (Избиште, Кривени, Златари и Сопотско) и Свети Николе, на 3 КО: (Малино, Алакинци и Павлешенци), или вкупно на 64 КО.

Со изготвување на катастарските операти како последна фаза од премерот ќе биде востановена катастарска евиденција на недвижностите врз основа на премерот на овие подрачја кој е извршен според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите за секоја катастарска општина посебно.

15. Репродукција на оригинали

Ќе се изврши репродукција на изготвените оригинали (планови) за премереното подрачје на општините: Кавадарци, на 3 КО: (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ), во размер 1:1000, на 28 оригинали, Крива Паланка, на 8 КО: (Радибуш, Отошница, Вражогрнци, Гулинци, Станча, П'клиште, Криви Камен и Милутинци), во размер 1:2500, на 41 оригинали, Ресен, на 6 КО: (Лева Река, Круше, Избиште, Кривени, Златари и Сопотско), во размер 1:2500, на 47 оригинали и на 1 КО: (Сопотско), во размер 1:1000, на 5 оригинали, Охрид, на 1 КО: (Охрид), во размер 1:500, на 100 оригинали и Свети Николе, на 2 КО: (Павлешенци и Стањевци), во размер 1:2500, на 7 оригинали.

Б. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

На подрачјето на општините: Гевгелија, Валандово и Штип (градежен реон на градовите: Гевгелија, Валандово и Штип), ќе се постават, одредат и пресметаат координати и коти на градска тригонометриска мрежа, полигонометриска мрежа и нивелманска мрежа на прецизен и технички нивелман.

В. БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Ќе се врши бонитирање на плодното земјиште освен шумите и пасиштата во планските високи предели на подрачјето на општините: Кратово, на 31 КО, на површина од 20 978 хектари и Крива Паланка, на 51 КО, на површина од 34 417 хектари.

За таа цел ќе се извршат теренски и лабораториски анализи на плодното земјиште на наведените подрачја на 1 870 педолошки профили со 5 163 почвени анализи. Врз основа на добиените резултати од теренските и лабораториските анализи ќе се изготват: бонитетни карти, педолошки карти, карти на ерозија, карти на вододелност – плавност и земјоделски карти посебно за земјиштето на секоја катастарска општина.

Г. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ СО КОМПЈУТЕРСКО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ ВО КАТАСТАРСКИОТ ОПЕРАТ

1. Во 1995 година ќе се врши одржување на 1 584 катастарски општини, според Законот за премер и катастар на земјиштето, во следните општини, односно одделенија за премер и катастар во Републиката: Берово, во 11 КО (катастарски општини), Битола, во 100 КО, Брод Македонски, во 45 КО, Валандово, во 17 КО, Винаца, во 13 КО, Гевгелија, во 31 КО, Гостивар, во 87 КО, Дебар, во 24 КО, Делчево, во 29 КО, Демир Хисар, во 35 КО, Кавадарци, во 43 КО, Кичево во 69 КО, Кочани, во 44 КО, Кратово, во 18 КО, Крива Паланка, во 31 КО, Крушево, во 20 КО, Куманово, во 94 КО, Неготино, во 30 КО, Охрид, во 49 КО, Прилеп, во 112 КО, Пробиштип, во 34 КО, Радовиш, во 46 КО, Ресен, во 43 КО, Свети Николе, во 43 КО, Скопје, 152 КО, Струга, во 45 КО, Струмица, во 74 КО, Тетово, во 92 КО, Титов Велес, во 81 КО и Штип, во 72 КО.

За 134 катастарски општини одржувањето ќе се врши според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите во следните општини: Берово, во 5 КО: Битола, во 24 КО, Брод Македонски, во 5 КО, Валандово, во 5 КО, Винаца, во 2 КО, Гевгелија, во 3 КО, Дебар во 12 КО, Демир Хисар, во 3 КО, Кавадарци, во 3 КО, Кичево, во 9 КО, Кочани, во 1 КО, Кратово, во 13 КО, Крива Паланка, во 20 КО, Крушево, во 3 КО, Куманово, во 12 КО, Неготино, во 3 КО, Пробиштип, во 1 КО, Радовиш, во 4 КО, Скопје, во 1 КО, Струга, во 2 КО и Титов Велес, во 3 КО.

Ќе се врши спроведување на настанатите измени во податоците на премерот и катастарот на недвижностите во катастарските операти на 1718 катастарски општини во Републиката. Бројот на измените изнесува околу 463.000.

2. Ќе се врши пресметување на катастарскиот приход на земјиштето на постојните 1 718 катастарски општини во Републиката.

3. Ќе се врши пресметување и обработка на данок и придонеси на граѓаните кои остваруваат приход од земјоделска дејност во Републиката.

Врз основа на вкупниот катастарски приход и податоците за даночните обврзници во текот на 1995 година, ќе се изврши компјутерска обработка на облогот на даноците и придонесите на граѓаните од земјоделска дејност. Обработката на облогот ќе се дистрибуира во следните излезни листи: решенија за даночни обврзници, облагателни листи, азбучни прегледи на даночните обврзници, рекапитулација по катастарски општини и општини и друга документација.

Компјутерската обработка ќе се изврши во 25 општини односно на подрачните единици на Министерството за финансии: Берово со 8 648 даночни обврзници, Брод Македонски, со 6 724 даночни обврзници, Валандово, со 3 518 даночни обврзници, Винаца, со 4 798 даночни обврзници, Дебар со 4 153 даночни обврзници, Делчево, со 7 842 даночни обврзници, Демир Хисар, со 5 636 даночни обврзници, Гевгелија, со 9 105 даночни обврзници, Гостивар, со 13 794 даночни обврзници, Кавадарци, со 15 750 даночни обврзници, Кичево, со 15 301 даночни обврзници, Кратово, со 5 021 даночни обврзници, Крушево, со 3 026 даночни обврзници, Куманово, со 31 311 даночни обврзници, Охрид, со 17 533 даночни обврзници, Крива Паланка, со 8 595 даночни обврзници, Пробиштип, со 4 959 даночни обврзници, Радовиш, со 9 107 даночни обврзници, Ресен, со 8 036 даночни обврзници, Неготино, со 6 055 даночни обврзници, Скопје, со 46 331 даночни обврзници, Свети Николе, со 8 637 даночни обврзници, Струга, со 15 622 даночни обврзници, Тетово, со 28 233 даночни обврзници и Титов Велес, со 15 307 даночни обврзници или вкупно 303 051 даночни обврзници по основ на земјоделска дејност.

III

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА

За извршување на работите од оваа Програма потребни се средства за трошоци за премер во износ од 59.780.000 денари.

Висината на средствата од став еден од оваа глава се утврдени според трошоците на премерот и катастарот на недвижностите во месец декември 1994 година.



IV

ЗАВРШНА ОДРЕДБА


Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-53/1
23 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.



ОПШТИНА БЕРОВО



74.

Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на РМ“, број 80/93, 3/94 и 70/94), министерот за финансии донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА
ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛ-
НИОТ ДАНОК ОД ДОХОД**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на пополнувањето на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход.

Член 2

Обврзникот на персоналниот данок од доход поднесува годишна даночна пријава на образец ГДП, кој е составен дел на овој Правилник.

Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи општи податоци за даночниот обврзник и податоци за остварените приходи, а на неговата позадина објаснување за начинот на пополнување на годишната даночна пријава.

Член 3

Во делот - Општи податоци за даночниот обврзник - се искажува единствениот матичен број на граѓанинот,

името и презимето, местото на живеење и адресата, како и називот на фирмата чиј сопственик или сопственик е даночниот обврзник.

Член 4

Во делот - Податоци за остварените приходи - се искажуваат примањата односно приходите остварени во текот на календарската година од сите извори, освен приходите што се изземени од оданочување согласно со Законот за персоналниот данок од доход (во натамошниот текст: Законот).

Член 5

На реден број 1 - Плати, дополнителни примања и надоместоци по основа на работен однос - во колона 4, се искажуваат платите, дополнителните примања по основа на работен однос, примањата на членови на управни и надзорни одбори на претпријатијата, личните примања на функционери, пратеници и одборници, примања на професионални спортисти и надоместоци на плата за време на боледување и отсуство од работа, во бруто износ. Во колона 5, се искажува вкупниот износ на одбитоци од даночната основа по основ на платени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и вработување и други јавни давачки. Во колона 6, се искажува вкупниот износ на платените аконтации на персонален данок од доход во текот на годината.

На реден број 2 – Пензии и инвалиднини – во колона 4, се искажуваат примања по основ на пензии и инвалиднини во бруто износ. Износот на платените придонеси се искажува во колона 5, а износот на платениот персонален данок од доход се искажува во колона 6.

Податоците на реден број 1 и 2 на овој образец се искажуваат врз основа на годишните пресметки од исплатувачот на личните примања односно пензии и инвалиднини.

Член 6

На реден број 3 – Лични примања (плати) на самостојните вршители на стопанска и професионална и друга дејност – во колона 4, се искажуваат личните примања (плати) на самостојните вршители на стопанска и професионална дејност, членови на друштва со неограничена солидарна одговорност, комплементарии и командитори во командитни друштва, сопственици на земјоделски стопанства и други правни лица, во бруто износ. Во колона 5, се искажува износот на платените придонеси и други јавни давачки, а во колона 6 се искажува износот на платените аконтации на персонален данок од доход.

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз основа на месечните пресметки за пресметаните аконтации на данок на вршителот на деловната активност.

Член 7

На реден број 4 и 5 – Надоместоци за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници и Примања по основа на договор за дело – во колона 4, се искажуваат примањата остварени во институциите каде што обврзникот нема својство на вработено лице, во бруто износ, а во колона 6 се искажува вкупниот износ на платените аконтации на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз основа на годишната пресметка од исплатувачот на приходот.

Член 8

На реден број 6 – Катастарски приход – во колона 4 се искажува висината на катастарскиот приход, а во колона 6 вкупниот износ на пресметаната аконтација на персонален данок од доход во текот на годината.

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз основа на решението за утврдување на данокот од земјоделска дејност.

Обврзникот кој пред почетокот на годината ќе се определи за оданочување според вистинскиот приход од земјоделство и шумарство, како и обврзникот чии приходи значително го надминуваат катастарскиот приход и кој утврдува добивка согласно со Законот за данокот од добивка, приходите остварени во текот на годината ги искажува на реден број 3 и реден број 7 од даночната пријава.

Член 9

На реден број 7 – Лични примања од вршење на стопанска и професионална дејност или друга деловна активност по распоредена добивка – во колона 4 се искажуваат личните примања на даночниот обврзник остварени по основ на распоредена нето добивка, а во колона 6 се искажува износот на платената аконтација на персонален данок од доход.

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат од документот за извршената исплата.

Член 10

На реден број 8 – Приходи од имот и имотни права – во колона 4 се искажуваат приходите остварени од издавање под закуп или подзакуп на земјиште, станбени и деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови на имот, во бруто износ. Во колона 5 се искажува износот на трошоците за одржување и управување и другите трошоци што согласно Законот биле нужни за оствару-

вање на приходот, а во колона 6 се искажува износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход, по одбивка од секој приход остварен во текот на годината, односно износот на пресметаните аконтации на данокот утврдени со решение на органот за јавни приходи.

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат врз основа на пресметка од исплатувачот на приходот, односно од решението на органот за јавни приходи.

Член 11

На реден број 9 – Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост – во колона 4 се искажуваат приходите од авторски права и права од индустриска сопственост во бруто износ, во колона 5 се искажува износот на трошоците што согласно Законот се признаваат како одбитни ставки од секој приход, а во колона 6 се искажува износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз основа на потврда односно годишна пресметка од исплатувачот на приходот.

Член 12

На реден број 10, 11, 12 и 13, во колона 4 се искажуваат приходите остварени од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај правните и физичките лица (освен дивидендите остварени од банките) и каматите по кредити, наплатени од физички и правни лица, каматите по обврзници или други хартии од вредност и камати на штедни и други депозити и тековни сметки, во износ што бил основа при аконтативното оданочување, а согласно член 49 од Законот. Во колона 6 се искажува износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз основа на потврдата односно годишната пресметка од исплатувачот.

Член 13

На реден број 14 – Капитални добивки – во колона 4 се искажуваат приходите остварени од продажба на хартии од вредност, учество во капиталот на претпријатието и недвижен имот како разлика меѓу нивната продажна цена и набавната ревалоризирана вредност на денот на продажбата, во износ што е основа за оданочување согласно со Законот, а во колона 6 износот на пресметаната аконтација на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз основа на решението од органот за јавни приходи.

Член 14

На реден број 15, се искажува вкупниот износ на користено даночно олесување во текот на годината во вид на 1/4 од износот на месечната просечна плата во Републиката (МПП).

Член 15

На реден број 16, во колона 4 се искажува вкупниот износ на примањата односно приходите по сите основи, во колона 5 вкупниот износ на одбитоци, а во колона 6 вкупниот износ на платените односно пресметаните аконтации на персонален данок од доход.

Член 16

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на даночните пријави („Службен весник на СРМ“, број 1/88).

Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 14-200/1
23 јануари 1995 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Јане Миљовски, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
-Управа за јавни приходи-

Образец:ГДП

Дирекција во _____
Одделение во _____

ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА
за утврдување на персоналниот данок од доход
за 199— година

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК

ЕМБГ

1. Име и презиме

2. Место на живеење

3. Обврзникот е сопственик (сосопственик) на

Улица:

број

ПОДАТОЦИ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ

(Пред пополнувањето на Образецот прочитајте го упатството)

(во денари без дени)

Реден број	Вид на примање односно приход	Ознака за АОП	Бруто износ на примање односно приход	Вкупен износ на одбитоци	Вкупен износ на платени аконтации на перс.данок
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Плати, дополнителни примања и надоместоци по основа на работен однос	01			
2.	Пензии и инвалиднини	02			
3.	Лични примања (плати) на самостојни вршители на стопанска, професионална и друга дејност	03			
4.	Надоместоци за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници остварени во институции каде обврзникот нема својство на вработено лице	04		xxxxxxxx	
5.	Примања по основ на договор за дело	05		xxxxxxxx	
6.	Катастарски приход	06		xxxxxxxx	
7.	Лични примања од вршење на стопанска и професионална дејност или друга деловна активност по распоредена добивка	07			
8.	Приходи од имотни права	08			
9.	Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост	09			
10.	Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај правните и физички лица (освен дивидендите остварени од банките)	10		xxxxxxxx	
11.	Камати по кредити наплатени од физички и правни лица (што се основ за оданочување по член 49 од Законот)	11		xxxxxxxx	
12.	Камати по обврзници или други хартии од вредност (што се основ за оданочување по член 49 од Законот)	12		xxxxxxxx	
13.	Камати на штедни и други депозити и тековни сметки освен камати по јавни заеми (што се основ за оданочување)	13		xxxxxxxx	
14.	Капитални добивки (што се основ за оданочување)	14		xxxxxxxx	
15.	Вкупен износ на користено даночно олеснување во вид на 1/4 од износот на МПП	15	xxxxxxxx		xxxxxxxx
16.	ВКУПНО	16			

Забелешка на обврзникот _____

Датум _____
Број _____
Даночен обврзник _____

*) Образецот е пропишан со Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ „ГДП“

Во колона 4 од образецот се внесува бруто износот на остварените лични примања (бруто плати) и други остварени приходи.

Под бруто примања по основ на камати се смета (искажува) износот на кој се пресметани аконтациите на персоналниот данок во текот на годината.

Во колона 5 од образецот се внесува вкупниот износ на платените придонеси и други јавни давачки и тоа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување и придонесот за вработување.

Придонесите платени на приходите од земјоделска дејност што се оданочуваат, според катастарскиот приход, не се внесуваат во пријавата.

За приходите од имот и имотни права и за приходите од авторски права и права од индустриска сопственост, како одбиток се внесува износот на трошоците со кои се намалува даночната основа пред оданочувањето, а кои се признаени со аконтативно пресметување на данокот.

Во колона 6 од образецот се внесува износот на вкупно платените аконтации на персоналниот данок во текот на годината.

Од реден број 1 до реден број 15 од пријавата, личните примања и приходите се искажуваат според податоците и тоа:

* Реден број 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12 и 13 од потврдата односно годишната пресметка на исплатувачот;

* Реден број 3 од месечните пресметки на персоналниот данок за исплатените плати на самостојните вршители на стопанска и професионална дејност, членови на друштвата со неограничена солидарна одговорност, комплементари, командитори на командитни друштва, сопственици на земјоделски стопанства, дуќани или други правни лица;

* Реден број 6 од решението за утврдување на персоналниот данок од земјоделска дејност;

* Реден број 7 од годишната пресметка на данокот од добивка на образецот „ДБ“ како и од документот за исплатената добивка;

* Реден број 8 од потврдата (пресметката) на исплатувачот, односно решението за утврдување на персоналниот данок од приходи од имот и имотни права;

* Реден број 9 од потврдата односно годишната пресметка на исплатувачот, освен приходите од авторски права од пишани дела, театарски дела, дела од областа на архитектура и кинематографијата, дела за кои во текот на годината е платена аконтација на данокот.

* Реден број 14 од решението за утврдување на персоналниот данок од капитални добивки;

* Реден број 15 од потврдата на исплатувачот, месечната пресметка на самостојниот вршител на стопанската и професионална дејност и решението за утврдување на персонален данок од земјоделска дејност.

75.

Врз основа на член 7, став 10 од Законот за сметководството („Службен весник на РМ“, бр. 42/93 и 48/93), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ВО КОИ МА- ЛИТЕ СУБЈЕКТИ ГИ ВОДАТ ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ ПО СИСТЕМОТ НА ПРОСТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Правилникот за определување на дејностите во кои малите субјекти ги водат деловните книги по

системот на просто книговодство („Службен весник на РМ“, бр. 13/94), во точката 1, годината: „1994“ се заменува со годината: „1995“.

2. Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-338/1

20 јануари 1995 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р Јане Милевски, с.р.

76.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ- БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ТОДОР АР- СОВ“ С. ЗРНОВЦИ – КОЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Тодор Арсов“ с. Зрновци – Кочани, се именуваат:

Зоран Гаврилов, одборник во Собранието на општина – Кочани и

Стевчо Лазаров, професор во УЦСО „Љупчо Сантов“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-308/1

25 јануари 1995 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

77.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91) Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ- БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ГИМНАЗИЈАТА „ПАНЧЕ ПОПОСКИ“ – ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Советот на Гимназијата „Панче Попоски“ – Гостивар, се именуваат:

Цемаил Снопче, советник во Педагошкиот завод на Македонија ПЕ – Гостивар и

Стојна Стаменска, педагог во ОУ „Братство – Единство“ – Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-302/1

25 јануари 1995 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

78.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД**

1. За претставници на Републиката во Советот на Домот на културата „Глигор Прличев“ – Охрид, се именуваат:

Благоја Силјановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Трајан Мартиновски, писател – Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-303/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

79.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за издавачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 24/78, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ОП ЗА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИЦИ И НАСТАВНИ СРЕДСТВА „ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ – СКОПЈЕ**

1. За претставник на Републиката во Работничкиот совет на ОП за издавање учебници и наставни средства „Просветно дело“ – Скопје, се именува

Илија Гоцевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-304/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

80.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЊЕГОШ“ КОЛОНИЈА ИДРИЗОВО ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Његош“ Колонија Идризово Гази Баба – Скопје се именуваат:

Александар Домлевски, индивидуален работодаден орган на ОУ „Глигор Прличев“ – Скопје и

Дивна Јаковлевска, одделенски наставник во ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Петровец.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-312/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

81.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИ“ С. РОМАНОВЦЕ – КУМАНОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методи“ с. Романовце – Куманово се именуваат:

Никола Ракиќ, индивидуален работодаден орган на ОУ „Толи Зордумис“ – Куманово и

Јорданче Јовановски, градежен техничар на работа во ГРО „Гранит“ – Скопје (живее во с. Романовце).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-310/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

82.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СТРАШО ПИНЦУР“ С. СОКОЛАРЦИ – КОЧАНИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Страшо Пинџур“ с. Соколарци – Кочани, се именуваат:

Ацо Ставрев, вработен во градежната задруга „Брегалница“ с. Кучичино и

Насе Зафиров, вработен во ЗИК „Кочанско Поле“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-309/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

83.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „НАИМ ФРАШАРИ“ С. НЕГОТИНО – ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Наим Фрашари“ с. Неготино – Гостивар, се именуваат:

Сеидали Салиу, вработен во Стручна служба на Собранието на општина Гостивар и

Љулиме Мемеди, педагог во ОУ „Фаик Коница“ с. Дебришта – Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-311/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

84.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ – ВАЛАНДОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово, се именуваат:

Златко Митков, професор во УЦСО „Гоце Делчев“ – Валандово и

Анџел Динев, професор во ЦОУ „Страшо Пинџур“ – с. Јосифово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-306/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

85.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ – ТЕТОВО

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Матичната библиотека „Кочо Рацин“ – Тетово, се именуваат:

Иво Јоргушевски, индивидуален работоводен орган на ОУ „Андреа Савески – Киќиш“ – Тетово и

Виктор Шопоски, раководител на ПЕ – Тетово на Министерството за образование и физичка култура.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-305/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

86.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИ“ С. КАНАТЛАРЦИ – ПРИЛЕП

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на РО ОУ „Кирил и Методи“ с. Канатларци – Прилеп, се именуваат:

Драге Петкоски, продавач во „Агро – Мариово“ с. Канатларци и

Сребренко Наумоски, раководител на ПТТ во с. Канатларци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-307/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

87.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. ЛИСИЧЕ КИСЕЛА ВОДА – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ с. Лисиче Кисела Вода – Скопје, се именуваат:

Киро Николовски, директор на „Авиотурс“–Скопје и Новко Груевски, граф. инж. технички уредник во ОП за издавање учебници и наставни средства „Пролетно дело“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11–313/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

88.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „КОЧО РАЦИН“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Кочо Рацин“ – Скопје, се именуваат:

Марија Тасевска, индивидуален работоводен орган на ОУ „Димитар Миладинов“ – Скопје и Михаил Еленчевски, индивидуален работоводен орган на МУЦ „д-р Панче Караџов“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11–317/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

89.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ОСОЈНИЦА“ – ВИНИЦА**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за водостопанство „Осојница“ – Винаца, се избираат:

Герасим Димитров, земјоделски инспектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ – Винаца и

Киро Грижов, извршител во Општинскиот суд – Кочани судско одделение – Винаца.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11–315/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

90.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „25 МАЈ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ – Скопје, се избираат:

Елена Лазоска, советник во Министерството за труд и социјална политика и

Драгче Радичевски, социјален работник во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11–316/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

91.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ
– КУМАНОВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народниот музеј – Куманово, се избираат:

Бранко Трајковски, индивидуален работоводен орган на Музичкото училиште – Куманово и

Слободанка Стојковска, секретар на ПЕ Куманово на Министерството за образование и култура.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука, одлуките за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народниот музеј – Куманово под број 1576 и 1577 од 16 декември 1994 година („Службен весник на Република Македонија“ број 58/94), се ставаат вон сила.

Број 11-314/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

92.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „НАИМ ФРАШЕРИ“
С. НЕГОТИНО – ГОСТИВАР**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Наим Фрашери“ с. Неготино – Гостивар, се избираат:

Шехат Шеху, началник во ПЕ Гостивар на Министерството за одбрана и

Гази Демири, републички пазарен инспектор при Министерството за стопанство ПЕ Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-318/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

93.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОСНОВНОТО МУЗИЧКО
УЧИЛИШТЕ „ПАНЧЕ ПЕШЕВ“ – КУМА-
НОВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во Основното музичко училиште „Панче Пешев“ – Куманово, се избираат:

Александар Ивановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Трајче Петрушевски, индивидуален работоводен орган на ОУ „Крсте Мисирков“ – Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-293/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

94.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 декември 1994 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за паркиралиштата бр. 08-4072/1, донесена од Собранието на град Скопје на 29 декември 1993 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 15/93 и 1/94).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во „Службен гласник на град Скопје“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата на Акционерското друштво Тутунски комбинат „Благоја Деспотовски-Шовељ“ од Скопје, со Решение У. бр. 143/94 од 19 октомври 1994 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето дали градот Скопје има уставен и законски основ да уредува прашања во врска со користењето на паркиралиштата во градот кои како такви се добра во општа употреба.

4. Собранието на град Скопје, во одговор на наводите од решението за поведување постапка, наведе дека паркиралиштата во населените места не претставуваат добра во општа употреба од надлежност на Републиката, туку се сообраќајни површини од чие користење и надзор градот Скопје остварува приход, поради што градот требало да ги уредува односите во врска со паркиралиштата.

5. На седницата Судот утврди дека со Одлуката се уредуваат условите, начинот и постапката за давањето и користењето на паркиралиштата во градот.

Врз основа на Одлуката, распишан е оглас на 16 јуни 1994 година и прибрани се писмени понуди за стопанисување со 22 паркиралишта во Скопје, кои потоа се распределени на определени правни лица, иако тие паркиралишта имале свои корисници и кои што стопанисуваат со нив, а покрај тоа дел од тие паркиралишта се наменети за користење од соодветни објекти.

6. Во член 56 став 1 од Уставот на Република Македонија се определува дека добрата во општа употреба се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита, а во ставот 3 од истиот член на Уставот се утврдува дека со закон се уредуваат начинот и

условите под кои определени добра од општ интерес за Републиката можат да се отстапат на користење.

Во член 1 став 1 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, 18/89 и 21/91) се пропишува дека со овој закон се уредуваат условите и постапката за користење на градежното земјиште, при што под користење, според ставот 2, се подразбира уредување и употреба, а под градежно земјиште, според член 2 став 1, се подразбира изградено и неизградено земјиште во градовите и во населбите од градски карактер. Со член 4 од Законот се утврдува дека работите на уредувањето и употребата на градежното земјиште се дејност од јавен интерес, а во член 9 став 1 од Законот се определува дека градежното земјиште е на Републиката.

Од изнесените уставни одредби произлегува дека добрата во општа употреба претставуваат добра од општ интерес за Републиката и како такви уживаат посебна заштита, па со закон се уредуваат начинот и условите под кои тие можат да се даваат на користење. Од изнесените законски одредби произлегува, исто така, дека земјиштето во градовите и населбите од градски карактер, и изграденото и неизграденото, е на Републиката, како и тоа дека работите на уредувањето и употребата на тоа земјиште се дејност од јавен интерес и најпосле дека условите и постапката на користењето на градежното земјиште се определуваат со закон.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се уредуваат прашања во врска со користењето на паркиралиштата, кои како добра во општа употреба се дел од изграденото градежно земјиште кое е на Републиката и чие користење се уредува со закон, Судот оцени дека Одлуката не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

7. При одлучувањето за видот на Одлуката што Судот ја донесе, Судот утврди дека се исполнети условите предвидени во член 73 од Деловникот на Судот за донесување на одлука за поништување на Одлуката за паркиралиштата.

8. Што се однесува до наводите во одговорот на доносителот на оспорената одлука дека комуналната такса за паркирање е приход на Градот, дека користењето на паркиралиштата е дејност од интерес на Градот, дека Градот врши надзор над користењето на паркиралиштата, Судот смета дека тие овластувања за Градот не значат дека Градот може да уредува односи во врска со користењето на тие објекти, од причини изнесени понапред.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У.бр.143/94

29 декември 1994 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија
д-р Јован Проевски, с.р.

95.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 117 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 7 став 1 алинеја 1 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, донесен на 28 јуни 1993 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во Министерството за внатрешни работи на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У. бр. 278/93 од 2 ноември 1994 година поведе постапка за оценување законитоста на член 7 став 1 алинеја 1 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласност со членовите 11 став 4 и со член 13 од Законот за станбени односи.

4. На седницата Судот утврди дека согласно член 7 став 1 од Правилникот стан односно семејна станбена зграда може да се доделува на работник кој:

- нема стан односно семејна станбена зграда во лична сопственост;

- нема стан односно семејна станбена зграда која со членовите на своето семејно домаќинство сезонски или повремено ја користи за одмор и закрепнување, и

- користи стан и бара замена за тој стан за помал, поголем или стан со иста големина.

5. Во член 11 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86, 48/88, 11/91 и 62/93) е предвидено дека граѓанинот може да има станарско право само на еден стан, а како користење на повеќе од еден стан, според став 3 на овој член, се смета ако носителот на станарското право, односно член на неговото семејство има истовремено во местото на живеење и стан во сопственост врз кој не постои станарско право на друго лице.

Во член 12 од овој закон е уредено прашањето како ќе се постапи во случај кога едно или повеќе лица што живеат во исто семејно домаќинство се здобијат со станарско право на повеќе од еден стан, односно е предвидена обврска во рок од 15 дена да го известат станбениот орган и да се изјаснат на кој стан ќе го задржат станарското право.

Во член 13 од Законот, пак, е предвидено дека носителот на станарско право, неговиот брачен другар или малолетните членови на неговото семејно домаќинство имаат или се здобијат со семејна станбена зграда или стан во сопственост во местото на живеење што одговара на потребите на носителот на станарското право и на потребите на членовите на неговото семејно домаќинство кои заедно со него живеат, должен е во рок од 60 дена од денот на добивањето или испразнувањето на семејната станбена зграда или станот во сопственост, со сите корисници на станот да се иссели од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.

Од изнесените законски одредби произлегува дека станарско право на стан во општествена сопственост може да се стекне само на еден стан, што значи дека истовремено не може да се стекне станарско право на два стана во општествена сопственост, независно од тоа дали станот што се користи е соодветен или не и дали се наоѓа во местото на живеење или во друго место.

Меѓутоа, како користење на повеќе од еден стан се смета и ако лицето има стан во сопственост, врз кој не постои право на станарско право на друго лице, но во ваков случај станот мора да се наоѓа во местото на живеење. Што значи ако носителот на станарското право и другите лица од семејното домаќинство имаат стан во сопственост надвор од местото на живеење, тогаш би можеле да се стекнат со станарско право на стан во општествена сопственост.

Соодветно на решението од член 11 од Законот, во член 13 е предвидена обврска за носителот на станарското право да се иссели од општествениот стан, доколку сопствениот стан што се наоѓа во местото на живеење одговара на неговите станбени потреби, а ако не одговара, тогаш сопствениот стан давателот на општествениот стан го дава на користење на друго лице.

Што се смета за место на живеење, пак, според член 14 став 1 од Законот, определува собранието на општината.

Во член 15 од Законот е уредено прашањето за стекнување на станарско право на стан во општествена сопственост во случај на поседување на кука или стан кои сезонски и повремено се користат за одмор и закрепнување, при што во став 1 е предвидено дека не може да стекне станарско право лице што поседува ваква кука или стан, независно од тоа дали се наоѓа во местото на живеење или надвор од него.

Во став 2 е предвидено лице што веќе е носител на станарско право, а има еден стан или семејна станбена зграда што повремено ги користи за одмор и закрепнување, и доколку се стекне со уште еден таков стан односно семејна станбена зграда, е должен да се иссели од општествениот стан.

Од изнесеното произлегува дека законот уредува две различни ситуации кога лицето има во сопственост стан за живеење и кога има во сопственост стан за одмор и закрепнување.

Во означените одредби од Правилникот на истовестен начин е уредено прашањето за стекнување на станарското право, независно од тоа дали лицето поседува стан за живеење или стан за одмор и закрепнување, поради што Судот оцени дека тие не се во согласност со член 11 став 3 и со член 13 од Законот, затоа што од правото на стан ги исклучува и лицата што не поседуваат стан во местото на живеење.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџаи, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 278/93

11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија
д-р Јован Проевски, с.р.

96.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 0201-124 донесена од Собранието на Општина Винаца на 11 Март 1994 година со која се поништува Одлуката бр. 0201-578 донесена од Собранието на Општина Винаца на 11 декември 1992 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Акционерското друштво за производство на конфекција и неткаен текстил „Винка“ од Винаца, со решение У. бр. 67/94 од 16 ноември 1994 година поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Законот за системот на просторното и урбанистичко планирање.

4. На седницата Судот утврди дека со Одлуката на Собранието на општина Винаца бр. 0201-124 се поништува и се става надвор од сила Одлуката бр. 0201-578 на Собранието на општината со која е прогласено од општ интерес и е определена локација за проширување на постојниот локалитет каде се наоѓа објектот – неткаен текстил на АД „Винка“ Винаца, на дел од КП. бр. 716 КО Винаца.

Судот, исто така, утврди дека Уставниот суд на 23 февруари 1994 година ја оценувал законитоста на Одлуката бр. 0201-578 донесена од Собранието на Општина Винаца на 11 декември 1992 година и не повел постапка за оценување на нејзината законитост поради тоа што утврдил дека е донесена врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање и дека со неа се прогласува општ интерес и се определува локација за проширување на постојниот објект – неткаен текстил АД „Винка“ Винаца на КП. бр. 716 – дел КО Винаца. Врз основа на оваа одлука, на 15 февруари 1993 година Републичката управа за имотно-правни работи за подрачјето на општина Винаца донела решение за одземање на владение на означеното градежно неизградено земјиште од дотогашниот корисник АД „Југотутун“ во корист на Република Македонија. Судот, исто така, утврдил дека за ова подрачје нема детален урбанистички план.

5. Според член 54 став 1 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/83 и 38/90), за населени места и надвор од нив за кои не е донесен просторен или урбанистички план или донесениот план не содржи елементи за утврдување услови за градба, локација за изградба на јавни, општествени односно стопански објекти може да се издаде врз основа на посебен акт на Владата на Република Македонија односно општ акт на собранието на општината за објекти од општинско значење, а според став 2 на овој член, општиот акт од став 1 на овој член се донесува по претходно издадена согласност од републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и земјоделството.

Од содржината на членот 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање произлегува дека овластувањата што произлегуваат од него, Владата на Република Македонија односно собранијата на општините можат да ги користат само ако не е донесен просторен или урбанистички план или ако донесениот план не содржи елементи за утврдување услови за градба. Или со други зборови, членот 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање се применува кога просторен односно урбанистички план не е донесен (значи членот 54 го заменува планот) односно ако планот не содржи елементи за утврдување услови за градба (значи член 54 го дополнува планот).

Со оглед дека претходната одлука на Собранието на Општина Винаца била донесена врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање, со неа се уредени односи за одреден простор за кој дотогаш немало детален урбанистички план, и тоа во постапка предвидена со закон, што значи дека овој простор врз основа на општиот акт на Собранието на општина Винаца е урбанизиран.

Со оглед на тоа што со новата одлука со која се укинува претходната одлука, а фактичката состојба на просторот се враќа во состојба како што бил пред нејзиното донесување, всушност се врши измена на урбанистичкиот план за што треба согласност од републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и земјоделството, Судот оцени дека таа не е во согласност со Законот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџаи, Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 67/94

11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија
д-р Јован Проевски, с.р.

97.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 21 декември 1994 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ОТФРЛА барањето за преиспитување на Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 104/93, 200/93 од 30 март 1994 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. На Уставниот суд на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи му поднесе иницијатива со барање Судот да ја преиспита својата одлука У. бр. 104/93, 200/93 од 30 март 1994 година.

4. На седницата Судот утврди дека со означената одлука се укинуваат член 18 став 7 и членовите 24, 25 и 26 од Правилникот за образците на сообраќајната дозвола, возачката дозвола и регистарските таблички („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/93, 36/93, 67/93), како и списокот на ознаките на регистарските подрачја и образецот 21, што се составен дел на Правилникот, поради тоа што оцени дека не е во согласност со член 7 од Уставот.

5. Според член 112 од Уставот на Република Македонија, Уставниот суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е во согласност со Уставот. Уставниот суд ќе укине или поништи друг пропис или општ акт ако утврди дека тие не се во согласност со Уставот или со закон. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.

Од наведените уставни одредби, како и од целината на уставните одредби кои се однесуваат на системот на заштитата на уставноста и законитоста, произлегува дека одлуките на Уставниот суд се задолжителни, конечни и извршни.

Според член 28 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот суд ќе ја отфрли иницијативата ако постојат процесни пречки за одлучување по иницијативата.

Во конкретниот случај Уставниот суд со Одлуката чие преиспитување се бара со иницијативата ги укина член 18 став 7 и членовите 24, 25 и 26 од Правилникот за образците на сообраќајната дозвола, возачката дозвола и регистарските таблички, како и списокот на ознаките на регистарските подрачја и образецот 21, што се составен дел на Правилникот, со што тие престанале да важат со денот на објавување на Одлуката на Уставниот суд во „Службен весник на Република Македонија“, а Уставниот суд нема надлежност да одлучува за враќање во позитивниот правен поредок на актот кој го укинал или поништил. Поради тоа, Судот смета дека не постојат уставни и деловнички основи Судот повторно да одлучува за уставноста на укинатите одредби и делови од Правилникот преку преиспитување на својата одлука.

Со оглед на тоа што нема уставни и деловнички основи за преиспитување на Одлуката со која мериторно е одлучено, односно со која се укинати означените одредби и делови од Правилникот, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

6. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од Претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

У. бр. 97/94
21 декември 1994 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија
д-р Јован Проевски, с.р.

98.

Врз основа на член 15 и член 69 точка 11 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на 31.1.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТ- НАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ- БЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во точката 2 од Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 71/93, 73/93, 80/93, 4/94, 10/94, 17/94, 23/94, 28/94, 35/94, 40/94, 45/94, 52/94, 63/94 и 67/94) зборот „јануари“ се заменува со зборот „февруари“, а процентот „33,0“ со процентот „31,0“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и ќе се применува од 1.2.1995 година.

О. бр. 02/15-91-95
31 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер
М-р Борко Станоевски, с.р.

99.

ОБРАЗЕЦ БР. 6
Член 27 и 28 од Законот за
избор на пратеници

ЗАЕДНИЧКА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУ- БЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ИЗБОРНАТА ЕДИ- НИЦА БРОЈ 7 ОПШТИНА БИТОЛА

Изборната комисија на Изборната единица број 7 Општина Битола, откако утврди дека предлагањето и утврдувањето на кандидатите е извршено согласно Законот, ја утврди Заедничката листа на кандидатите и тоа:

1. Владимир Голубовски – независен кандидат
2. Никола Стојков – независен кандидат
3. Јосип Димитровски – независен кандидат
4. Лазар Николовски – независен кандидат
5. Пандо Петковски – ВМРО – Македонски национален демократски сојуз
6. Павле Георгиевски – независен кандидат
7. Љупчо Секуловски – Демократска Партија на Македонија
8. Вангел Ристевски – Сојуз на Комунистите на Македонија
9. Бранирод Михајловски – Социјалдемократски сојуз на Македонија, Либералба партија на Македонија и Социјалистичка партија на Македонија

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА бр. 7 Општина Битола

Битола, 27.01.1995 година

Секретар,
Димитар Лазаревски с.р.

Претседател,
Блаже Стојановски с.р.

ЧЛЕНОВИ:

1. Стевче Илиевски, с.р.
2. Елизабета Оцевич – Мандева, с.р.
3. Наум Гого, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ферати Имер од Тетово, ул. „111“ бр. 1/8, против тужената Ферати Амира од Тузла, со непозната адреса.

Се повикува тужената Ферати Амира да се јави во судот, да одреди полномошник или да достави нејзина точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе ѝ постави привремен застапник кој ќе ја застапува во постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1614/94. (23)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5047/94, на регистарска влошка бр. 1-29598-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и на лицето за застапување на Претпријатието за промет и услуги „ВИС – КОМ“ увоз-извоз п.о., ул. „Букурешка“ бр. 5, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Вјенцислав Рангелов од Скопје, од 13.04.1994 год., а пристапува нов основач Емил Рангелов од Скопје од 13.04.1994 год.

Се брише досегашниот застапник Вјенцислав Рангелов, директор без ограничување, а се запишува нов застапник Емил Рангелов, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5047/94. (9834)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9162/94, на регистарска влошка бр. 1-51937-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промената во приватна сопственост на Претпријатието за промет на стоки и услуги на големо и мало „СЕВДА – КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје.

Основач е Севда Конеска.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080119, 08012, 080121, 080122, 080129, 08019, 08020, 080202, 09020, 090202, 090209, 11030, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909; надворешен промет: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, шпедиција, реекспорт, консигнација и малограничен промет со сите соседни земји.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Севда Конеска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9162/94. (9835)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 537/93, на регистарска влошка бр. 1-32051-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промената во приватна сопственост и правото за вршење на работи од надворешно трговското работење на Претпријатието за производство, трговија, услуги, угостителство и туризам „ЛИП-ИМ-ПЕКС“ д.о.о. увоз-извоз с. Липково, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука од 03-001 од 23.12.1992 г., од Бајрам Ганији од с. Липково, Куманово.

Дејности: 0123210, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 011941, 050301, 090140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 080190, 110109, 110309; надворешен промет: 070310, 070320.

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Бајрам Ганији, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 537/93. (9836)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5004/94, на регистарска влошка бр. 1-40489-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачите на Претпријатието за производство, трговија и услуги „И.Д.М.К. – КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „196“ бр. 26, нас. „Карпош“, Куманово.

Во претпријатието пристапуваат основачите Бранислав Симоновиќ од с. Алгуња од 10.04.1994 г. и Стојан Симоновиќ од с. Алгуња од 10.04.1994 г., од Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5004/94. (9837)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9184/94, на регистарска влошка бр. 1-51939-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за услуги и трговија „БИЛАНС“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, Т.Ц. „Лисиче“ 8-б, нас. Лисиче.

Претпријатието е основано со акт за основање од 18.07.1994 год., а основач е Павка Тасевска од Скопје.

Дејности: 110903, 110905, 110909, 110302, 110303, 110309, 110109, 050302, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, застапување на странски физички и правни лица, консигнациона продажба.

Лице овластено за застапување е Павка Тасевска, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9184/94. (9838)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9314/94, на регистарска влошка бр. 1-51981-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување правото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДЕКИТЕКС“ експорт-импорт, д.о.о. Скопје, ул. „Метохиска“ бр. 52. Скратено име: „ДЕКИТЕКС“ експорт-импорт д.о.о. Скопје.

Основач е Дехран Сербезов од Скопје, со одлука од 25.07.1994 год.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 012612, 012621, 012622, 012699, 060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 080202, 090150, 110109, 110309, 110909; надворешен промет: 070310, 070320, реекспорт, застапување странски фирми, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, услуги на меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Дехран Сербезов, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9314/94. (9839)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8938/94, на регистарска влошка бр. 1-16474-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за услуги и промет „ИКО-МЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 4/1-7.

Дејности: 050301, 050302, 110402, 110403, 110404.

Досегашниот директор Игор Гоневски се брише и се именува нов директор Оливера Јовановиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8938/94. (9840)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9385/94, на регистарска влошка бр. 1-18487-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето за застапување на Југословенскиот комбинат „СПОРТ“ д.о.о. претпријатие за трговија со спортска и туристичка опрема Скопје, ц.о. ДТЦ „Маврово“ бр. 36.

Се брише досегашниот застапник Змејко Велановски, в.д. директор без ограничување, а се запишува нов застапник Миланко Младеновиќ, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9385/94. (9841)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9180/94, на регистарска влошка бр. 1-5544-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачите на Претпријатието за промет и посредување „АГОМ“ увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „114 Дебарска“ бр. 7.

На ден 15.07.1994 год. од претпријатието истапале Асип Незири, Гази Незири и Ајети Мурати.

Се брише Асип Незири, директор, а се запишува во внатрешниот и надворешниот промет Мухамед Ајети, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9180/94. (9842)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7941/94, на регистарска влошка бр. 1-15627-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето за застапување на Претпријатието во приватна сопственост за производство, трговија и услуги „МБ“ д.о.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 101, нас. Илинден.

Се брише досегашниот застапник Добрица Христовска, директор со неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Бобан Христовски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7941/94. (9843)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7940/94, на регистарска влошка бр. 1-35607-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето на Производното, услужно-трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „КЛАУС“ ц.о. Скопје, с. Марино, ул. „503“ бр. 26.

Се брише Ванчо Павловски, директор, а се запишува во внатрешниот и надворешниот промет Станика Крстевска, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7940/94. (9844)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9229/94, на регистарска влошка бр. 1-52017-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на работење во надворешниот промет на Трговското претпријатие на големо и мало „ЕН-ЕМ КОМПАНИ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Спиро Црне“ бр. 68.

Основач е Сута Величковска, со одлука од 25.07.1994 год.

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011320, 011390, 011527, 011721, 011722, 011723, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 011941, 011949, 011990, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 011703, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 013200, 013310, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 050301, 050302, 060101, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060802, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110901, 110902, 110905, 110909; надворешен промет: 070310, 070320, извоз-увоз и услуги во малограничниот промет со Грција, НР Бугарија, НР Албанија, СР Југославија и др. земји, застапување на странски правни и физички лица, работи на посредување во надворешно-трговскиот промет, посредување во внатрешно-трговскиот промет, инженеринг, инсталациони работи во странство, продажба на стоки од консигнационни складови, консигнација на странска стока, реекспорт, меѓународен транспорт (услуги во меѓународен превоз на патници и стока), услуги на меѓународно туристичко посредување, услуги на реклама и пропаганда во меѓународниот промет, услуги на складирање на стоки, трговија на нафтни деривати, меѓународни агенциски услуги, меѓународен промет на стоки и услуги, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сута Величковска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9229/94. (9845)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9174/94, на регистарска влошка бр. 1-31609-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачите на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „МОДНА КУКА ВИКТОРИЈА“ експорт-импорт п.о., ул. „Октомврска револуција“ К-4-3/23, Куманово.

На ден 12.07.1994 година, во претпријатието пристапил Драгомир Крстевски.

Се брише Владанка Зупкерстатер, директор, а се запишува во внатрешниот и надворешниот промет Драгомир Крстевски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9174/94. (9846)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8931/94, на регистарска влошка бр. 1-52000-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЗАДРА“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Натанаил Кучевски“ бр. 2, Скопје.

Основач е Ацо Зивосовски, ул. „Натанаил Кучевски“ бр. 2, Скопје.

Дејности: 011832, 011941, 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8931/94. (9847)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9194/94, на регистарска влошка бр. 1-51941-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ФИЛО СТОН“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Страшко Симонов“ бр. 18. Скратено име: „ФИЛО СТОН“ д.о.о.

Основач е Јосиф Филиповиќ од Куманово, ул. „Страшко Симонов“ бр. 18.

Дејности: 011941, 012321, 012421, 013021, 060501, 060502, 060602, 050100, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110309, 110404, 110909, 012001, 012002, 012142, 090110, 090121, 011299, 011311, 011390, 070310, 070320, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки од консигнационни складови, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, изведување на инвестициони работи во странство, бесцарински продажници, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јосиф Филиповиќ, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9194/94. (9848)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 6998/94, на регистарска влошка бр. 1-51454-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „СТОЛЕ – ГЕШТЕТНЕР“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 15/2-28 Скопје.

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011319, 011949, 012321, 012323, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 090122, 090123, 090124, 090129, 090132, 090133, 090139, 090140, 090181, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909; надворешен промет: 070310, 070320, увоз-извоз на стоки и услуги од сите видови на царинска тарифа, посредничтво и застапување на странски лица, компензациони работи, привремен увоз, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, увоз-извоз на стоки во малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Албанија и Грција.

Претпријатието работи во своје име и за своја сметка, неограничена одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски промет е Стојан Христов, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 6998/94. (9849)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9236/94, на регистарска влошка бр. 1-51968-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на надворешно-трговскиот промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ТЕТОВА ТРЕДИНГ КОРПОРЕЛШН ИНК“ д.о.о. експорт-импорт с. Лисец, Тетово.

Претпријатието е основано со договор за основање од 22.07.1994 г., а основачи се Абдулџеват Исмаили и Амет Исмаили од с. Лисец, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 011949, 012322, 070310, 070320.

Во правниот промет претпријатието настапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Абдулџеват Исмаили, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9236/94. (9850)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8790/94, на регистарска влошка бр. 1-52013-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „БОШ – РИСТОВ“ консултантно биро извоз-увоз п.о. Титов Велес, Комп. УЗУС-бр. 2-9, Т. Велес.

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.07.1994 год., а основач е Борис Ристов.

Дејности: 011292, 011299, 011700, 011710, 011720, 011721, 011729, 012321, 0130760, 013115, 013119, 013900, 013901, 050302, 060501, 060502, 060503, 070110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070120, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140, 070150, 070210, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110404, 110901, 110909; надворешен промет: 070310, 070320, комисиона продажба, консигнација, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународен транспорт со стоки и патници, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, НР Бугарија, НР Албанија, Грција.

Лице овластено за застапување е Атанасовски Благоја, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8790/94. (9851)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5395/94, на регистарска влошка бр. 1-49769-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало извоз-увоз „БИПАЈС“ д.о.о. Кавдарци, с. Трстеник.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 11.04.1994 год., а основач е Арчила Иловска.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250; надворешен промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Арчила Иловска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5395/94. (9852)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9007/94, на регистарска влошка бр. 1-52037-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „АРУЧИ – СИ“ д.о.о. експорт-импорт с. Врапчиште, Гостивар.

Основачи на Претпријатието „СИГМА КОНСУЛТ“ д.о.о. Кеттенхофвег 85, 606325, Франкфурт ам Маин и Аручи Абдулхадид од Франкфурт на Маин, Р. Германија.

Дејности: 010500, 010910, 010942, 011010, 011099, 011211, 011212, 011219, 011231, 011231, 011312, 011313, 011411, 0121413, 011420, 011430, 011722, 011723, 011729, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 012130, 012142, 012201, 012310, 012322, 012410, 012613, 012623, 012624, 012699, 012702, 012810, 012820, 012830, 012901, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013071, 013072, 013099, 013121, 013200, 013320, 020110, 020140, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060401, 060501, 060502, 060700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080112, 080211, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090160, 090171, 090179, 090181, 110109, 110301, 110309, 110402, 110404, 110909, 070310, 070320, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, застапување и посредување на прометот на стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување на странски правни и физички лица, консигнационо и комисионо работење во странство, туристички и угостителски работења во странство, финансиски нежнеринг, изведување на градежни работи во странство.

Претпријатието во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Аручи Абдулхадид, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9007/94. (9853)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10945/94, на регистарска вложка бр. 1-53235-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за промет на стоки и услуги на големо и мало, услужни дејности „МИЛ-ТОМ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Китка“ бр. 34, општина К. Вода.

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.09.1994 година, а основачи се: Томе Атанасов и Миле Мојсовски.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070250, 070310, 070320, 08020, 080201, 080202, 11020, 110201, 11030, 110302, 110303, 110309, 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Томе Атанасов, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10945/94. (11528)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10252/94, на регистарска вложка бр. 1-53216-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, транспорт, трговија и услуги „МАГОС 1“ д.о.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Јоско Илчевски“ бр. 16.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01 од 24.08.1994 година, а основач е Марјан Станишковски од Куманово.

Дејности: 011314, 011832, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 012613, 012622, 012623, 012810, 013010, 013021, 013022, 013041, 013050, 013099, 013121, 013200, 013500, 020140, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090209, 100320, 110309, 110905, 110909, 120190, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, долгорочна производствена кооперација, компензациони работи, посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со: Р. Албанија, Р. Грција, Р. Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички работи со странство, застапување на странски лица во Македонија, консигнациона продажба, привремен извоз и увоз на стоки, привремен извоз и увоз на опрема под закуп, лизинг, работи на обработување на стоките (преработка, доработка и обработка).

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Марјан Станишковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10252/94. (11529)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11266/94, на регистарска вложка бр. 1-53368-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „БОБИ-БАЖЕ – КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 1/41.

Скратен назив на фирмата: Претпријатие за производство, промет и услуги „БОБИ-БАЖЕ – КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје.

Основач на претпријатието е Христовски Благоја од Скопје.

Дејности: 011941, 012421, 012321, 060501, 060502, 060602, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090210, 090209, 110903, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, шпедиција, застапување и посредување, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмски сообраќај.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со потполна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Христовски Благоја, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11266/94. (11530)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11568/94, на регистарска вложка бр. 1-29934-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, монтажа, промет, инженеринг и надворешна трговија „ДЕГОН“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „АСНОМ“ бр. 56/1-24.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 070227, 070240, 110304, 110620, 110901, 110902, 110903, 110905.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11568/94. (11531)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11046/94, на регистарска вложка бр. 1-53060-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија, транспорт и туризам „РОМА ТΟΥРС“ експорт-импорт д.о.о. с. Балидол, Гостивар.

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.09.1994 година, а основачи се: Садри Ванити и Телат Ванити.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 060501, 060502, 060503, 060601, 110309, 080201, 080202, 080190, 110109, 110620, 110909, 090121, 090202, 070310, 070320, и малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, царински продавници, застапување на странски фирми.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Садри Ванити, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11046/94. (11532)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9347/94, на регистарска вложка бр. 1-53192-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и правото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Трговското претпријатие „СОРИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. Скопје, Бул. „Македонско косовска бригада“ бр. 3/48.

Претпријатието е основано со акт за основање од 19.07.1994 година, а основач е фирмата „СОРИН“ С.Р.Л. – Модена (МО) ул. „Гнардини“ 456 КАП 41100 – Република Италија.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно-трговскиот промет, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со: Бугарија, Грција и Албанија, консигнациона продажба.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Маликевик Бајра – в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9347/94. (11533)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10965/94, на регистарска вложка бр. 1-53037-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и во надворешно-трговскиот промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „БЛА-ДАН КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Г. Делчев“ бр. 151.

Претпријатието е основано со акт за основање од 09.09.1994 година, а основач е Сашо Мерданоски од Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250,

070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мериданоски Сашо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10965/94. (11534)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10966/94, на регистарска влошка бр. 1-53038-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и во надворешно-трговскиот промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „Е.Д.С.-ИМПЕКС“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, с. Сиричино, 151.

Претпријатието е основано со акт за основање од 09.09.1994 година, а основачи се Димковски Станко и Димковски Давор од с. Сиричино, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 011311, 011314, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 011319, 011320, 012130, 012142, 011920, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Димковски Станко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10966/94. (11535)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10964/94, на регистарска влошка бр. 1-53036-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и во надворешно-трговскиот промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ПОТОК-Ј.С.“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „145“ бр. 1/1.

Претпријатието е основано со акт за основање од 09.09.1994 година, а основач е Никола Аврамски од Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070310, 070320, 090209.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Аврамски Никола, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10964/94. (11536)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење на надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за промет на големо и мало, производство и услуги „ЕЛКОМ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „Видо Смилевски - Бато“ бр. 61/3-3.

Основач на претпријатието е Јовановиќ Радмило од Скопје со поблиски податоци во образецот ЗП и заверен потпис на истиот образец. Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, откуп, купување и пласман на земјоделско-сточарски производи и други производи, продавање на стоки од возило, на тегли и пазари и пренос на возила, 060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110109, 110620, 110903, 030003, 012142, 013121, 013030, 050361, 011312, 110404, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување во надворешно-трговскиот промет, застапување на странски фирми, изведување на градежни работи во странство, продавање на странски стоки и консигнација, реекспорт, малограничен промет со: Бугарија, Грција и Албанија и ЈУ републиките.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со кои што располага со целокупниот имот, како д.о.о.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Лазески Данко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (11537)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10705/94, на регистарска влошка бр. 1-2435-0-0-0, го запиша во судскиот регистар прокуристите на Претпријатието за превоз на стока во патен сообраќај со уговор и растовар „КАРГОТРАНСПОРТ“ п.о. Скопје, „Илија Димовски“ бр. 13.

Се запишува Ивица Зарковски и Бобан Зарковски, двајцата од Скопје, ул. „Илија Димовски“ бр. 13 - прокурист за склучување на договори и за вршење правни работи и дејства во врска со работењето

на претпријатието во внатрешен и надворешен промет освен за отугување недвижности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10705/94. (11538)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11018/94, на регистарска влошка бр. 1-904-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие во општествена сопственост увоз-извоз „ВЕЛОСИПЕДИСТ“ п.о. Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 60.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 011525, 011526, 011527, 012421, 012429, 060501, 080112, 080121, 080122, 080129, 080201, 080202, 090183, 090189, 101902, 110909.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11018/94. (11539)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11499/94, на регистарска влошка бр. 1-32703-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за сервисирање, услуги и инжињеринг „ХИМАК“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 36/4-27.

Од претпријатието истапува лицето Георгиевска Слободанка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11499/94. (11540)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10634/94, на регистарска влошка бр. 1-53106-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЕЛЕОН КОМЕРЦ“ п.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 21.

Основач на претпријатието е Благоја Велевски од Скопје.

Дејности: 011315, 011319, 011729, 011730, 011941, 011949, 012201, 012022, 012321, 012421, 012429, 013030, 013099, 013121, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090110, 090122, 090123, 090124, 090129, 090132, 090140, 090160, 090179, 090181, 090183, 090189, 090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110903, 110909, 130112, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, комисиона продажба, лизинг, фришопови, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со сите соседни земји: СР Југославија, Албанија, Бугарија и Грција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е директорот Виолета Велевска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10634/94. (11541)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3884/94, на регистарска влошка бр. 1-37669-0-0-0, го запиша во судскиот регистар вршењето патен промет со странство на Мешовитата банка „БАЈКАНСКА БАНКА“ а.д. Скопје, Кеј „13 Ноември“ кула 5, 6б.

Се врши упис на овластување за вршење патен промет и кредитни работи со странство во свое име и за своја сметка, во свое име а за сметка на трети лица, како и во име и за сметка на трети лица.

Лице овластено за застапување во вршењето на платниот промет на банката е претседателот Кирил Пендев, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3884/94. (11542)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11089/94, на регистарска влошка бр. 1-53250-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во мешовита сопственост како д.о.о. на Претпријатието за трговија, посредување и застапување „ГЕММА & МП“ а.д. Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 6.

Претпријатието како а.д. е основано со договор за основање бр. 01-01 од 07.09.1994 година, а основачите се: Тодор Китанчев о Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 18, Шенол Ислам од Охрид, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 4, Здравко Делидинков од Скопје, ул. „Никола Паранунов“ бр. 3/62 и Мето Стојчески од Скопје, ул. „Ганчо Хаџипанзов“ бр. 10.

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 011390, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 011941, 011949, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 013500, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на земјоделски, сточарски и шумски производи, печурки и водоземци, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 080190, 080201, 080202, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110905, 110909, 070310, 070320, изведување на инвестициони работи во странство, отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет, работи на меѓународна шпедиција, меѓународно-сообраќајни агенциски работи, вршење на туристички работи со странство, реекспорт, консигнациона продажба, продажба на стока во слободни царински продавници, малограничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Претпријатието како д.о.о. во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот

промет со трети лица претпријатието како д.о.о. одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието како д.о.о. е Тодор Китанчев, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11089/94. (11543)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10972/94, на регистарска вложка бр. 1-53040-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и правото на вршење на работи во надворешно-трговскиот промет на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ШЕКИ-КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о. Скопје, ул. „Вадое Смилевски – Бато“ бр. 83/2-8.

Основач на претпријатието е Шенол Кадри од Скопје.

Дејности: 07022, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на сурова кожа, волна, јагњина, шумски и земјоделски производи, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 110109, 060501, 060502, 060601, 060602, 0802, 08020, 080201, 080202, 050301, 050302, 012830, 012830, 013121, 013122, 080129, 090160, 080190, 090171, 090121, 090181, 110620, 090179, 050100, 120420, 013909, 090140, во надворешни дејности, 07032, 070320, 07031, 070310, реекспорт, посредување и застапување на странски фирми, консигнациона продажба, меѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на патници, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со кој располага со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Шенол Кадри – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10972/94. (11544)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11207/94, на регистарска вложка бр. 1-52364-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското, услужно и производно претпријатие „ХАИЛБОНА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, с. Света Петка.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 110404, 100101, 100399, 100102, 100103, 012321, 070224.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11207/94. (11545)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10700/94, на регистарска вложка бр. 1-53269-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЧИНАР“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Ресенска“ бр. 10/3-3.

Дејности: 010500, 011810, 011820, 011910, 011920, 011941, 011949, 012323, 012421, 012429, 012611, 012615, 012622, 012623, 012699, 013909, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, застапување на странски лица во Македонија, работи за посредување во надворешно-трговскиот промет, увоз-извоз на стоки и услуги во малограничен промет со сите соседни земји, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристичко-агенциски услуги, шпедиција, 080190, 080201, 080202, 090150, 090181, 090189, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909.

Претпријатието како д.о.о. во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието како д.о.о. одговара со сите свои средства.

Лица овластени за застапување и претставување на претпријатието како д.о.о. во внатрешниот и надворешниот трговски промет се: Саглам Мустафа и Екрем Сант, основач.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10700/94. (11546)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10698/94, на регистарска вложка бр. 1-53225-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „КАЗА БАНКА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 74/12.

Дејности: 010500, 011810, 011820, 011910, 011920, 011941, 011949, 012323, 012421, 012429, 012611, 012615, 012622, 012623, 012699, 013909, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, застапување на странски лица во Македонија, работи за посредување во надворешно-трговскиот промет, увоз-извоз на стоки и услуги во малограничен промет со сите соседни земји, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристичко-агенциски услуги, шпедиција, 080190, 080201, 080202, 090150, 090181, 090189, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909.

Претпријатието како д.о.о. во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието како д.о.о. одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието како д.о.о. во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зорица Димитрова, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10698/94. (11547)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10654/94, на регистарска вложка бр. 1-53107-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „Ј-Л ИМПЕКС“ д.о.о. Скопје, ул. „Сава Михајлов“ бр. 12/9-в.

Дејности: 090150, 110303, 110109, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320 и превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во правниот промет е Лепа Митева, без ограничување.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Јела Стојанова, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10654/94. (11548)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11010/94, на регистарска вложка бр. 1-53060-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Производното, услужно претпријатие „КЕНГУР-ТРАНС“ д.о.о. с. Раброво, Валандово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.09.1994 година, а основач е Куцуловски Славчо од с. Раброво, Валандово.

Дејности: 020110, 020121, 020131, 020140, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 080190, 080201, 080202, 110309, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки, меѓународно посредување, реекспорт, малограничен промет со соседните земји: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Куцуловски Славчо – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11010/94. (11549)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8429/94, на регистарска вложка бр. 1-53190-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во мешовита сопственост на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ЛЕВИТА-БИС“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Никола Добровиќ“ бр. 2/3-14.

Основачи на претпријатието се: Претпријатието за производство и промет „ЛЕВИТА С“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Никола Добровиќ“ бр. 2/3-14 застапувано од директорот Поповски Љубин од Скопје, со л.к. бр. 1223155 од УВР Скопје и Претпријатието со ограничена одговорност „БУЛГАРИЈА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИС“ О.О.Д. ул. „Султан тепе“ бр. 12, Софија, претставувано од директорот Милан Пеншут со бр. на патна исправа 321086.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 080111, 080190, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403, 110404, 110909, 060501, 060601, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, малограничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија, реекспорт, шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничено овластување. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Поповски Љубин – в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8429/94. (11550)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11100/94, на регистарска вложка бр. 1-44713-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „АЛВИТО-ЦМ“ п.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 7/3-1, локал 05.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 012321, 013021, 013030, 013050, 013200, 080201, 080202, 013500, 013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11100/94. (11551)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9900/94, на регистарска вложка бр. 1-53085-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „МАК-ЕКОНОМИКА“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, Бул. „АВНОЈ“ бр. 8-1/20.

Вид на одговорност: Д.О.О.

Дејности: 07011, 070111, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е директорот Китановски Милорад.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9900/94. (11552)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10445/94, на регистарска влошка бр. 1-53096-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на д.о.о. во приватна сопственост на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЕРЕН КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Васил Адаларски“ бр. 22.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 070502, 110309, 110909, 011390, 011942, 012142, 012321, 011832, 060501, 060503, 060601, 060602, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110909, 070310, 070320, застапување на странски лица во Македонија, работи за посредување во надворешно-трговскиот промет, увоз-извоз на стоки и услуги во малограничен промет со сите соседни земји: СР Југославија, Грција, Бугарија, Албанија, слободни царински продавници, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Зија Сант, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10445/94. (11553)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11297/94, на регистарска влошка бр. 1-1119-0-0-0, го запиша во судскиот регистар делот на Акционерското друштво – Рударско индустријски комбинат „СИЛЕКС“ со п.о. Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 70 – Економска единица – Телевизија „СИТЕЛ“ – Скопје, Градски стадион. Дејност: 120350 – Радио и телевизиски станици, радио станици, радио телевизиски центри, студија и релеи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот трговски промет е Горан Иванов, раководител, со ограничување, да може да набавува роба и да потпишува во име на Економската единица во висина до 500.000 денари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11297/94. (11554)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10441/94, на регистарска влошка бр. 1-24395-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за трговија „МАК-ТРАДЕ-ЛОНДОН“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132.

Претпријатието за трговија „МАК-ТРАДЕ-ЛОНДОН“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-2, го менува седиштето и во иднина ќе се води на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10441/94. (11555)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10929/94, на регистарска влошка бр. 1-53122-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија, услуги, меѓународен транспорт и шпедиција „СОДОЛ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Видоје Смилевски – Бато“ бр. 87/3-5.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 07.09.1994 година, а основачи се: Златко Здравковски и Горан Здравковски од Скопје.

Дејности: 011920, 012421, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012820, 012830, 013022, 013041, 013042, 013043, 013099, 013111, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 013500, 013903, 013909, 020129, 020131, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090131, 090133, 090139, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 090202, 090209, 110109, 110302, 110303, 110309, 110620, 11090, 110909, 130112, 012429, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, реекспорт, посредување и застапување, малограничен промет со: Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Златко Здравковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10929/94. (11556)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10640/94, на регистарска влошка бр. 1-52830-0-0-0, го запиша во судскиот

регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за трговија, транспорт и туризам „ГАШИКОМЕРЦ – 1“ експорт-импорт д.о.о. с. Опае, Куманово.

Скратена ознака на фирмата: ТП „ГАШИКОМЕРЦ – 1“ д.о.о. с. Опае, Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање 01-94, а основач е Салахи Самет.

Дејности: 012130, 012142, 012322, 012310, 013010, 013041, 013121, 013200, 020110, 020140, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 090140, 090172, 090201, 110109, 110301, 110303, 110309, 110404, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, слободни царински продавници, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничено овластување. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со кои располага како д.о.о.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Салахи Самет, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10640/94. (11557)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10786/94, на регистарска влошка бр. 1-53116-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за транспорт и шпедиција „ГРАНД Д ТРАНСПОРТИ“ д.о.о. Кавадарци, ул. „Охридска“ бр. 43.

Претпријатието е основано со акт за основање од 02.09.1994 година, а основач е Камчева Наташа од Кавадарци.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 090121, 110309, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Камчева Наташа – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10786/94. (11558)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2135/94, на регистарска влошка бр. 1-52453-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ДРИ-ТОН КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 11/8-5.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080201, 080503, 090121, 090131, 090132, 090209, 110302, 110303, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Куки Камуран – директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2135/94. (11559)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11126/94, на регистарска влошка бр. 1-53131-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за трговија и услуги со стоки за широка потрошувачка „БИШКОМ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „Видоје Смилевски – Бато“ бр. 75-2/45.

Основач на претпријатието е Слејановска Биљана од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011314, 011320, 011390, 011832, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013121, 080201, 080202, 080121, 080190, 110301, 110302, 110303, 110304, 110109, 110309, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, комисионни работи, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија, Р. Србија и СРЈ.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Слејановска Биљана – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11126/94. (11560)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8678/94, на регистарска влошка бр. 1-51664-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „С и С“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Ксј 13 Ноември“ бр. 14/13.

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 07012, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 080121, 080122, 080129, 080190, 090121, 110109, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 060602, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8678/94. (11575)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1308/94, на регистарска влошка бр. 1-7446-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало увоз-извоз „СУКО-КОМПАНИИ“ д.о. Гостивар, ул. „Панче Попоски“ бр. 6/3-4.

Дејноста се проширува со: 120350 – телевизија, 120362 – техничка обработка на филмови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1308/94. (11576)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10775/94, на регистарска влошка бр. 1-52919-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното, услужно, трговско претпријатие на големо и мало со увоз-извоз „ФЛАМИНГО-ТРЕЈД“ д.о.о. Скопје, ул. „474“ бр. 17.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110301, 110309, 110903, 110909, 110905, 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги и реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Нешиќ Игор – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10775/94. (11577)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10926/94, на регистарска влошка бр. 1-53022-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало „АЛИСОН“ д.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Иван Аговски“ бр. 9-2-8.

Основач на претпријатието е Ангеловски Салио од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090131, 070132, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090201, 090202, 090209, 110309, 110909, 060502, 03121, 013009, 110104, 110109, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10926/94. (11578)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10862/94, на регистарска влошка бр. 1-52970-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ПРЕПОЉА“ експорт-импорт д.о.о. Гевгелија, ул. „Сермнинска“ бр. 40.

Основач на претпријатието е Горгиев Јордан од Гевгелија.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 020110, 020131, 020140, 060502, 080190, 110309, 110304, 110903, 060501, 060502, 060503, 090171, 080201, 030003, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Горгиев Јордан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10862/94. (11579)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11267/94, на регистарска влошка бр. 1-53181-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ДИМКОМЕРИ“ експорт-импорт д.о.о. Валандово, ул. „Бојмија“ бр. 5.

Основач на претпријатието е Ташка Димова од Валандово.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 020110, 020131, 020140, 060502, 080190, 110304, 110309, 110903, 060501, 060502, 060503, 090171, 080201, 030003, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Ташка Димова – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11267/94. (11580)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11268/94, на регистарска влошка бр. 1-53182-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ВЕГРОМ“ експорт-импорт д.о.о. Гевгелија, ул. „7-ми Ноември“ бр. 119.

Основач на претпријатието е Божинов Тодор од Гевгелија.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 020131, 020140, 060501, 080190, 110304, 110309, 110903, 060501, 060502, 060503, 090171, 080201, 030003, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Божинов Тодор, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11268/94. (11581)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11260/94, на регистарска влошка бр. 1-53178-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „МИМАГО“ експорт-импорт д.о.о. с. Петрово, Гевгелија.

Основач на претпријатието е Ристов Јано од с. Петрово, Гевгелија.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 020131, 020140, 060501, 080190, 110304, 110309, 110903, 060501, 060502, 060503, 090171, 080201, 030003, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Ристов Јано, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11260/94. (11582)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11261/94, на регистарска влошка бр. 1-53179-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ДРВОПРОМЕТ“ експорт-импорт д.о.о. Валандово, ул. „Маршал Тито“ бр. 103.

Основач на претпријатието е Петар Бојков од Валандово.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 020131, 020140, 060501, 080190, 110304, 110309, 110903, 060501, 060502, 060503, 090171, 080201, 030003, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Петар Бојков, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11261/94. (11583)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11112/94, на регистарска влошка бр. 1-53128-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење работи во надворешниот промет на Претпријатието за производство, промет и услуги „М-СИГУРНОСТ“ експорт-импорт д.о. Скопје, ул. „Локвешка – 4“ бр. 25.

Основач на претпријатието е Соња Александровска од Скопје.

Дејности: 012121, 012429, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, амбулантна трговија, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090183, 090201, 090202, 090209, 110109, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Соња Александровска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11112/94. (11584)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11334/94, на регистарска влошка бр. 1-29485-1-0-0, го запиша во судскиот регистар делот на Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало „ЧАЛИКО“ експорт-импорт д.о.о. Скопје – Деловна единица „СЕНТ ЏОРџ“ Скопје, ул. „Борка Талевски“ бр. 45-а.

Дејност: 120190.

Деловната единица во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка на претпријатието. За обврските на деловната единица направени во правниот промет со трети лица одговара претпријатието.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Виолета Чаловска – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11334/94. (11585)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10833/94, на регистарска влошка бр. 1-52259-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на Основното училиште „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ – БАТО“ ц.о. Кичево, ул. „Арсо Војвода“ бб.

Досегашното име на Основното училиште „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ – БАТО“ ц.о. Кичево, ул. „Арсо Војвода“ бб, Кичево, во иднина се менува и ќе гласи: Основно училиште „Д-р Владимир Полежиновски“ ц.о. Кичево, ул. „Арсо Војвода“ бб, Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10833/94. (11586)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11222/94, на регистарска влошка бр. 1-53165-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија, услуги и транспорт „БЕКО-КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт с. Љубош, ул. „7“ бр. 78.

Основач на претпријатието е Бекрија Ризвановиќ од с. Љубош, Скопје.

Дејности: 070111, 060501, 060502, 060503, 060602, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110304, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, малограничен промет на стока со: Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, меѓународен транспорт на стоки и патници, шпедиција, реекспорт, комисиони работи, консигнациони работи, застапување на странски фирми и слободни царински продавници – фриппопови.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со неограничено овластување. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бекрија Ризвановиќ – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11222/94. (11587)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10745/94, на регистарска влошка бр. 1-52906-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ГРИЦКО“ експорт-импорт д.о.о. Куманово, ул. „Народна револуција“ бр. 48.

Скратен назив: „ГРИЦКО“ д.о.о.

Дејности: 011941, 012321, 012421, 013021, 060501, 060602, 060502, 050100, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110309, 110404, 110909, 110301, 110901, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, малограничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ Југославија, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складингта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, изведување на инвестициони работи во странство, беспарински продажници, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Решат Исмаиљ, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10745/94. (11588)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10533/94, на регистарска влошка бр. 1-52949-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Мешовитното друштво со ограничена одговорност за производство, туризам и трговија „ТУР-САН“ ц.о. експорт-импорт Кавадарци, ул. „Цано Поп Ристов“ бр. 12.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-01 од 29.06.1994 година, а основачи се: Максудов Берзат од Кавадарци, Кавадар Етхем, Истанбул, Караман Садик, Невшехир и Бејли Изет од Истанбул, Турција.

Дејности: 060501, 060502, 070131, 070227, амбулантна продажба на нафтни деривати, 110303, 110309, 110909, 080190, 080201, 080202, 110109, 110404, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, производство и

монтажа на пумпи за точење нафтни деривати, 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, комисиона, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Друштвото ќе го застапуваат како во внатрешниот така и во надворешно-трговскиот промет, лицата: Максудов Берзат, в.д. директор, Кавадар Етхем, Караман Садик и Бејли Изет, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10533/94. (11584)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1315/94 од 16.1.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Електро инсталатерска и прометна задруга „КИСЕЈА ВОДА“ од Скопје, ул. „Бихачка“ бр. 10-б.

За стечаен судија е одредена Мирјана Андрејева, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Стојан Кокоровски од Скопје, ул. „Рокомија“ бр. 35, телефон 274-680.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.III.1995 година во 9,30 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (129)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 413/93 и 571/94 од 19.1.1995 година отвори стечајна постапка над АД „КОЖАРСКИ КОМБИНАТ БИТОЛА“, Битола. За стечаен судија е одреден Коста Споа, а за стечаен управител Тодор Димитровски дипломиран економист од Битола. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 2 примероци со доказите и бирманска уплата со такса од 30,00 денари на жирометка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 6.III.1995 година во 10,00 часот во овој суд, а должниците неодложно да ги измират своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (135)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 310/94 од 24.X.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „САХ“ од Скопје, ул. „Козле“ бр. 145-б.

За стечаен управник е одреден Марко Гурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 80, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.XII.1994 година во 8,40 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (100)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 977/94 од 28.XI.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, сообраќај и угостителство „БЕ-ЛАПРОМ“ од Скопје, ул. „14“ – 4 с. Петровец.

За стечаен судија е одреден Никола Стојанов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Дабески Жарко од Скопје, ул. „6“ бр. 23 нас. Скупил, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 1.III.1995 година во 8,15 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (102)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 601/94 од 23.I.1995 година отвори стечајна постапка над АД „МАРКЕТ“ Битола и за стечаен судија го определи судијата Коста Споа, а за стечаен управител Крсте Атанасовски од Битола. Со огласот објавен на огласната табла на судот на 23.I.1995 година се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази и бирманска уплата со такса од 30,00 денари на жирометка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворањето на стечајната постапка во „Службен весник на Република Македонија“. Рочиште за испитување се закажува за 6.III.1995 година во 11 часот, во овој суд, а должниците неодложно да ги измират своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (107)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1028/94 од 11.1.1995 година отвори стечајна постапка над должникот ИП „Минерва“ од Прилеп. За стечаен судија е определен Коста Споа судија при овој суд. За стечаен управител е одреден Спиро Спировски од Прилеп, ул. „М. Тито“ бр. 20/2.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања према должникот со пријави во 2 примероци со докази, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Се повикуваат должниците да ги подмират своите обврски према должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе се одржи на 27.11.1995 година во 12, часот, соба бр. 11.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (108)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 871/94 од 15.11.1994 година над ИП „ФЛОМИДЕН“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (109)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 823/94 од 15.11.1994 година, над ИП „СНЕГО ПРОМЕТ“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (110)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 820/94 од 15.11.1994 година, над ИП „СИНОЛИЧКА“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (111)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 814/94 од 15.11.1994 година, над „ЛИГУРАСА ТРАНС“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (112)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 711/94 од 15.11.1994 година, над ИП „ТАБАИ“ – ТАБАНА“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (113)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 751/94 од 15.11.1994 година, над ИП „ЛАЖАНИ ПРОМЕТ“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (114)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 757/94 од 15.11.1994 година, над ИП „ГОЦ КОМЕРЦ“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (115)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 982/94 од 4.11.1994 година, над ИП „МАК-ЛЕН“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (116)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 955/94 од 4.11.1994 година, над ИП „АТРОН“ с. Делогожда отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (117)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 964/94 од 4.11.1994 година, над ИП „БАБА“ Крушево отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (118)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 985/94 од 31.11.1994 година, над ИП „РАДА ИМПЕКС“ Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (119)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 748/94 од 5.11.1994 година, над ИП „БОЈСИКОЛ“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (120)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 763/94 од 5.11.1994 година, над ИП „ЦИРУС“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (121)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 775/94 од 25.11.1994 година, над ИП „ДЕЛИЖАНС“ Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (122)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 769/94 од 5.11.1994 година, над ИП „АЛОН“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (123)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 760/94 од 4.11.1994 година, над ИП „ССУ-КОМЕРЦ“ Лажани отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (124)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 817/94 од 15.11.1994 година, над ИП „ЛЕАР ПРОМЕТ“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (125)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 754/94 од 5.11.1994 година, над ИП „2 АВГУСТ“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (126)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 721/94 од 5.11.1994 година, над ИП „ДЕТЕЛИНКА“ с. Сарандиново, Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (127)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 718/94 од 5.11.1994 година, над ИП „ШАР-ПРОМ“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (128)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 4/95 од 22.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услуги „Дентекс“ Експорт-Импорт „Скопје, ул. „Шипка“ бр. 24, Горче Петров.

За ликвидационен управител се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 3.11.1995 година во 8,30 часот во овој суд соба бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 10/95 од 22.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало, туризам, застапување и посредништво „Јагел-Хам“ Скопје ул. „Карл Хрон“ бр. 35

За ликвидационен управител се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 3.11.1995 година во 8,20 часот во овој суд соба бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (131)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 5/95 од 22.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „Авди“ д.о.о. Куманово, ул. „Киро Фетак“ бр. 31-а.

За ликвидационен управител се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 3.11.1995 година во 8,10 часот во овој суд соба бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 12/95 од 23.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за транспорт и трговија „МА-ТА-ТРАНС“ Д.О.О, експорт-импорт од Скопје, ул. „Горги Димитров“ бр. 23/2-14.

За ликвидационен управител се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 3.11.1995 година во 8,30 часот соба бр. 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (133)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 11/95 од 23.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство промет на големо и мало и услуги „АЛ БИ КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 94/2-6.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орден Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират обврските према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 3.II.1995 година во 8.30 часот соба бр. 154.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(134)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 6/95 од 23.I.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало „АЛБЕС“ од Скопје, ул. „89“ бр. 13.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орден Чопела“ бр. 116, тел. 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 24.II.1995 година во 8.30 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(101)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 278/94 од 12.XII.1994 година е отворена ликвидациона постапка над должникот „НАМИКО“ ДОО од Скопје, ул. „ЈНА“ бр. 28/8.

За стечаен судија е определен Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спирковски Владо од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.II.1995 година во 8 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(103)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 3/1995 година од 18.I.1995 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Станбена задруга „СЕМЕЕН СТАП“ од Скопје, ул. „699“ бр. 2/3/23.

За стечаен судија е определен Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спирковски Владо од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.II.1995 година во 8.40 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(104)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 7/95 од 18.I.1995 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ППС „АЦИКО ПО“ од Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 20/13.

За стечаен судија е определен Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спирковски Владо од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.II.1995 година во 8.40 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(105)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 297/94 од 20.XII.1994 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ППГП „ПАРТНЕР ТРАДЕ“ од Скопје, ул. „Маршал Тито“ Илинден.

За стечаен судија е определен Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спирковски Владо од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.II.1995 година во 8 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(106)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Печат и штембил под назив: „Организација на жените на Кочани“.

(191)

Тркалезен печат под назив: „Производствено трговско претпријатие „БЕННИ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје.“

(192)

Тркалезен печат под назив: „ГАЈА“ ДОО Скопје“.

(193)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија и услуги „ТОРНАДО“ 8 Експорт-Импорт Скопје“.

(194)

Тркалезен печат под назив: „ЕУРО“ експорт-импорт Скопје“.

(195)

Округли печат под назив: „Постојан Судски Преведувач од Турски и Англиски на Македонски јазик и обратно Општински суд Скопје 1 – Скопје, Џангул Шабан“.

(196)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Водостопанско претпријатие „Тиквешко поле“ ц.о. Кавадарци и тоа под (1) и под (0)“.

(197)

Четвртаст мал благајнички печат со бр. 316 на има Комерцијална банка А.Д. Скопје.“

(199)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр 165112/94 издаден од УВР Гостивар на име Умрзан Мазломи ул. „ЈНА“ бр. 342 Гостивар

Пасош бр. 443648/94 издаден од УВР Скопје на име Весна Трпковска, ул. „Горноврановска“ бр. 90, Скопје.

(222)

Пасош бр. 443647/94 издаден од УВР Скопје на име Спасо Трпковски, ул. „Горноврановска“ бр. 90, Скопје.

(223)

Пасош бр. 387837/94 издаден од УВР Скопје на име Зоран Јовановски, ул. „Сава Ковачевик“ бр. 14/101, Скопје.

(224)

Пасош бр. 0032265/93 издаден од УВР Скопје на име Катерина Поцева ул. „Крсте Асенов“ бр. 24-1/6, Скопје.

(225)

Пасош бр. 131264/93 издаден во Скопје на име Ранко Филиповски, Скопје.

(226)

Пасош бр. 430458/94 издаден од УВР Скопје на име Музафер Терзиќ, с. Д. Коњари, Скопје.

(227)

Пасош бр. 0160692 издаден во Скопје на име Ѓеорѓи Ѓенов, Скопје.

(228)

Пасош бр. 542133 издаден во Скопје на име Златан Златев, Скопје.

(229)

Пасош бр. 156934/94 издаден од УВР Скопје на име Шадин Палику, ул. „М. Тито“ бр. 4/47, с. Сарај, Скопје.

(230)

Пасош бр. 012120/94 издаден од УВР Скопје на име Санде Костов, ул. „Јане Сандански“ бр. 90-1/1, Скопје.

(231)

Пасош бр. 0284362/94 издаден од УВР Скопје на име Марица Бакоч, ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 49, Скопје.

(232)

Пасош бр. 0101829 издаден во Скопје на име Шенгул Ибраим, Скопје.

(233)

Ческовна картичка бр. 47190-68 и чекови од бр. 1407915 од 1407917 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јаготка Јовеска, Скопје.

(234)

Ческовна картичка бр. 9636-35 и чекови од бр. 1785244 до 1785252, 1785237, од 1785241 и 1785242 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николинка Се-рафимова, Скопје.

(235)

Пасош бр. 176134 од 7.II.1994 издаден од УВР Струга на име Куку Уљвиќ, с. Велсита, Струга.

(190)

Пасош бр. 0268829 издаден од УВР Куманово на има Мухамед Реџеџи с. Слупчене, Куманово.

(200)

Пасош бр. 147795/93 издаден од УВР Тетово на име Тацидин Абдули с. Боговиње, Тетово.

(201)

- Пасош бр. 203119/94 издаден од УВР Куманово на име Хадим Алији с. Меркез, Куманово. (202)
- Пасош бр. 99996/94 издаден од УВР Македонски Брод на име Муамер Зекировски, с. Преглово, Македонски Брод. (203)
- Пасош бр. 99984/94 издаден од УВР Македонски Брод на име Нуредин Адемски, с. Пласница, Македонски Брод. (204)
- Пасош бр. 99984/94 издаден од УВР Македонски Брод на име Цунејт Зекировски, с. Преглово, Македонски Брод. (205)
- Пасош бр. 0044085 издаден од 31.V.1993 година од УВР Струмица на име Матков Петар, ул. „Никола Карев“ бр. 3, Струмица. (206)
- Пасош на име Јованов Димитар ул. „Ѓорѓи Велков“ бр. 5, Гевгелија. (207)
- Пасош на име Имери Тефик с. Чегране, Гостивар. (208)
- Пасош бр. 307929 од 27.VI.1994 година издаден од УВР Тетово на име Зекири Фарие, с. Слатино, Тетово. (209)
- Пасош бр. 0157892 издаден од 11.II.1993 година од Битола на име Фејзовски Најил, ул. „Димче Лахчански“ бр. 51/49, Битола. (210)
- Пасош бр. 055285 од 7.VIII.1993 издаден од УВР Куманово на име Николовски Гроздан, ул. „Стојан Слика“ бр. 7-А, Куманово. (211)
- Пасош бр. 0313706 на име Илијоски Драган, ул. „Мице Козар“ бр. 17, Прилеп. (212)
- Пасош бр. 141871 од 21.I.1994 година издаден од ОВР Струга на име Кава Неџмедин, с. Велешта, Струга. (213)
- Пасош бр. 0037190 од 16.VI.1995 издаден на име Сулоски Нејат, с. Боровец, Струга. (214)
- Пасош бр. 0037576 од 24.V.1993 година на име Каба Илир с. Велешта Струга. (215)
- Пасош бр. 1411789 од 20.I.1994 година на име Усоски Сулејман с.Октиси, Струга. (216)
- Чекови бр. 0036782, 00118081, 00118083, 00275043, 00275044, 00275045, 00275046 од тековна сметка бр. 060004011.57 издадени од Стопанска банка Гостивар на име Мерсини Ајрула, ул. „200“ бр. 35, Гостивар. (217)
- Пасош бр. 0097727 издаден од УВР Прилеп на име Трајкоска Анета с. Канатларци, Прилеп. (218)
- Пасош бр. 81588 од 2.XI.1993 година на име Асани Авди, с. Ливада Струга. (219)
- Пасош бр. 0080808 од 21.X.1993 година на име Меноски Алит, с. Д. Татешти, Струга. (220)
- Пасош бр. 0504452 на име Димитриовски Трајко ул. „Јован Планински“ бр. 22, Кавадарци. (221)
- Свидетелства за завршено I, II, III година издадени од Техничко училиште „Наџе Бугони“ Куманово на име Живко Цветковски, „Октомвриска Револуција“ бр. 7/1, Куманово. (198)
- Чековна картичка бр. 109081-84 и чекови од бр. 2378625 до 2378628 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ангелина Бановиќ, Скопје. (236)
- Чекови од бр. 1563519 до 1563526 од тековна сметка бр. 3573496 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Десанка Стојановска, Скопје. (237)
- Чекови од бр. 189424, 189426 и 1899440 од тековна сметка бр. 5498-55 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Крсте Поповски, Скопје. (238)
- Работна книшка издадена во Скопје на име Сулејмани Илази, с. Сарај Скопје. (239)
- Работна книшка издадена во Скопје на име Мереме Берина, Скопје. (240)
- Работна книшка издадена во Скопје, на име Музафер Терзиќ, Скопје. (241)
- Работна книшка издадена во Скопје, на име Елдеза Јапаровска Скопје. (242)
- Работна книшка издадена во Скопје на име Данисла Атанасоска с. Волково, Скопје. (243)
- Лична карта на име Атилиј Сулејмани, с. Сарај, Скопје. (244)
- Свидетелство за завршено VIII одд. издадено од Основно училиште „Бајрам Шабани“ во с. Кондово, Скопје, на име Нухи Зекири, с. Кондово Скопје. (245)
- Свидетелство за завршено VIII одд. издадено од ОУ „Лирија“ Скопје, на име Зизе Пајазити, С. Алдинци, Скопје. (246)
- Образец М2 и образец ППР издадени од Биро за вработување Скопје на име Мила Неделковска, Скопје. (247)
- Работна книшка издадена во Скопје, на име Моме Ангеловски, Скопје. (248)
- Работна книшка издадена во Скопје, на име Игор Николоски, Скопје. (249)
- Решение бр. 14-4406 од 26.X.1983 година на име Петра Домазетовска, Скопје. (250)
- Пасош бр. 428385/94 издаден од УВР Скопје, на име Љиљана Димитровска ул. „Лајош Кошута“ бр. 3-А, Скопје. (251)
- Пасош бр. 539958/94 издаден од УВР Скопје на име Беќир Лимани, ул. „5-та Македонско Косовска бригада“ бр. 32/16, Скопје. (252)
- Пасош бр. 0271001/94 издаден од УВР Кичево на име Александар Михајловски, ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 4, Скопје. (253)
- Пасош бр. 101057/94 издаден од УВР Скопје на име Бајрам Халими, с. Бојане, Скопје. (254)
- Пасош бр. 479373/94 издаден од УВР Скопје на име Јованка Јованоска, ул. „Ташко Караџа“ бр. 9/III-11, Скопје. (255)
- Пасош бр. 161644/94 издаден од УВР Скопје на име Сами Ганија, с. Сингелиќ ул. „15“ бр. 36, Скопје. (256)
- Пасош бр. 152189/94 издаден од УВР Скопје на име Локман Беќири, с. Арачиново ул. „10“ бр. 33, Скопје. (257)
- Пасош бр. 031213 издаден во Скопје на име Ристо Клиначаров, Скопје. (258)
- Пасош бр. 006706 издаден во Скопје на име Иван Канчевски, Скопје. (259)
- Пасош бр. 351035 издаден во Скопје на име Ива Начевска, Скопје. (260)
- Пасош бр. 054128 од 20.V.1993 година издаден од УВР Куманово на име Илиески Марјан, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 10, Куманово. (261/а)
- Пасош бр. 429288/94 издаден од УВР Скопје на име Вера Широка, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 28-8/5, Скопје. (261)
- Пасош бр. 154543/93 издаден од УВР Скопје на име Михајло Костовски, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 14/27. (262)
- Одобрение УП.бр. 12-2971 од 22.VII.1988 година издадено на име Стојан Петковски и Синан Арслановски, Скопје. (263)
- Решение бр. 11-4803 од 27.IX.1990 година издадено на име Дејан Димитриоски, Скопје. (264)
- Решение УП. бр. 25-4670 од 22.XI.1994 издадено на име Елеси Мухамед, Скопје. (265)
- Сертификат бр. 324 од 15.IV.1994 година издаден од Царинарница Скопје на „ИВКОМЕРЦ“ ул. „Методија Митевски“ бр. 5/III-8, Скопје. (266)
- Решение бр. 11-2857 од 22.V.1990 година издадено на име Воислав Киранџиќ, с. Кучевинште, Скопје. (267)
- Чекови бр. 2199492 и 2199494 од тековна сметка бр. 99657-65 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветанка Спасова, Скопје. (268)
- Чековна картичка бр. 83199-41 и чекови од бр. 2068243 до 2068249 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јорданка Блажевска, Скопје. (269)
- Чек бр. 50002423995 издаден од Комерцијална банка а.д. Скопје на тековна сметка бр. 00110841310 на полномошникот Трајко Зографски, Скопје. (270)

Чековна картичка бр. 2354-90 и чекови бр. 759406, 159407, 759409 и 787260 издадени од Поштенска инстелница на име Милица Симовска, Скопје. (271)

Работна книшка издадена во Скопје на име Мустафа Шефкет, Скопје. (272)

Работна книшка издадена во Скопје на име Стевче Ѓурчиновски, Скопје. (273)

Свидетелство за завршено I година издадено од СТУ „Наце Бугони“ ул. „206“ бр. 10, нас. Карпош, Куманово. (274)

Диплома за завршено средно образование (готвач) издадено од Угостителско училиште „Лазар Панев“ Скопје на име Драгиша Мусиќ, Неготин Краина. (275)

Ученичка книшка за завршено I, II, III, и IV година издадено од ОУ „Братство Единство“ – Скопје, на име Дарко Ѓорѓевиќ, Скопје. (276)

Свидетелство за завршено VIII одд. издадено од ОУ „Ј.Б.Тито“ Скопје на име Александар Јованчев, Скопје. (277)

Работна книшка издадена во Скопје на име Андреј Ганзовски, Скопје. (278)

Работна книшка издадена во Скопје на име Нуран Реџеџи, Скопје. (279)

Работна книшка издадена во Скопје на име Весна Тодороска, Скопје. (280)

Работна книшка издадена во Скопје на име Димитрија Дамјановски, Скопје. (281)

Работна книшка издадена во Скопје на име Милан Аврамовиќ, Скопје. (282)

Работна книшка издадена во Скопје на име Марина Тошеска, Скопје. (283)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од Медицинско училиште „Никола Штеин“ Тетово на име Семи Шериф, Скопје. (284)

Работна книшка издадена во Скопје на име Абаз Ѓулсел, Скопје. (285)

Работна книшка издадена во Скопје на име Хамди Бакиу, Скопје. (286)

Работна книшка издадена во Скопје на име Весна Симоновска, нас. Драчево, Скопје. (287)

Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓорѓе Митров, Скопје. (288)

Работна книшка издадена во Скопје на име Абуш Имери, с. Грчец, Скопје. (289)

Работна книшка издадена во Скопје на име Милан Стојановски, Скопје. (290)

Свидетелства за завршено I, II, III и IV година и свидетелство за завршено средно образование на име Зорица Денковска, Скопје. (291)

Работна книшка издадена во Скопје на име Тони Секуловски, Скопје. (292)

Пасош бр. 0002298 издаден од УВР Битола на име Костовски Зоран, ул. „Прилепска“ бр. 19/49, Битола. (295)

Пасош бр. 0027031 на име Стоилковска Јагода, ул. „29 Ноември“ бр. 48, Пехчево. (296)

Пасош бр. 0020838 на име Стоилковски Атанас ул. „29 Ноември“ бр. 48, Пехчево. (297)

Пасош на име Кадриу Земри ул. „Богџе Вељановски“ бр. 72, Гостивар. (298)

Пасош бр. 81462 од 29.X.1993 година издаден од ОВР Струга на име Положани Мирјета, с. Бицево Струга. (299)

Пасош бр. 0074517 од 30.VIII.1993 година на име Кочоски Васил, Струга. (300)

Тековна книшка бр. 7622-18 на име Јанушева Босилка, с. Ново Село, Струмица. (301)

Чекови бр. 00916735, 00916736, 00916737 од тековна сметка бр. 8071-009742/01 издадени од Стопанска банка АД Скопје – Филијала Кочани на име Манева Павлина, с. Зрнонци-Кочани. (302)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Сл. весник на РМ“ бр. 38/93, Собранието на ДОО „ЕПРО“ извоз-увоз Струмица, распишува

**ОГЛАС
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ДОО „ЕПРО“ СТРУМИЦА**

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните наследници, да ги најават своите побарувања во постапката за трансформација на ДОО „ЕПРО“ извоз-увоз Струмица;

2. Барателите да ги доставуваат побарувањата на образец пропишан од Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија.

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до Агенцијата и до ДОО „ЕПРО“ извоз-увоз Струмица ул. „Маршал Тито“ 142.

4. Барањата се доставуваат во рок од 60 дена по објавувањето на огласот.

ДОО „ЕПРО“ извоз-увоз Струмица

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), АД „Електрокомерц“ ц.о. увоз-извоз Скопје објавува

**ОГЛАС
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО**

1. АД „Електрокомерц“ ц.о. увоз-извоз Скопје, Нас. Козле кула 13-приземно, објавува дека ја започна постапката за својата приватизација.

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на РМ, да ги пријават своите евентуални побарувања од ова претпријатие во рок од 60 дена по објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на пропишан образец, а се доставува истовремено до ова претпријатие и до Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

А.Д. „Електрокомерц“ ц.о. увоз-извоз Скопје

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „МАКДИ-ЗАЈН“ СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седиштата одржана на 17.01.1995 год. донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. бул. „Илинден“ бр. 3 Скопје во време од 08 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Акционерското друштво за производство на пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци „Скопје“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на ден 17.01.1995 година донесе решение бр. 29-2263/23-94 за давање согласност за трансформација на Акционерското друштво за производство на пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци „Скопје“ – Скопје согласно Одлуката за трансформација на претпријатието бр. 02-2510 од 24.11.1994 година во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на општествениот капитал во претпријатието ќе се врши со откуп од страна на лица што го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката бр. 02-2510 од 24.11.1994 година сите заинтересирани домашни и странски правни и физички лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „808“ бр. 12 Скопје во време од 7,00 до 14,00 часот.

А. Д. ПИВАРА СКОПЈЕ

Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на Р. Македонија бр. 38/93) „ФЕРШПЕД“ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО – СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатието со општествен капитал на седницата одржана на ден 17.01.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Во Одлуката е утврдено трансформацијата на претпријатието да се изврши со откуп од страна на лицата што ќе го преземат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Народен фронт“ бр. 17 Скопје во време од 13-15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ИСТОК-ТРАНС КОМЕРЦ“ ШТИП

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Браќа Миладинови“ бр. 6 во време од 07 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „РУДПРО-КТ“ СКОПЈЕ консалтинг и инженеринг во рударството и индустријата

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Васил Горгов“ бб. во време од 12 до 13 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ЖИТО МАКЕДОНИЈА“ Д.О.О. СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „ДАМЕ ГРУЕВ“ бр. 16 во време од 13 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А. Д. „М ТАЛ“ СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со издавање интерни акции (удели) заради продажба на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб во време од 8 до 10 часот.

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за

месец јануари 1995 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	7.343
0102	Производство на јаглен	4.857
0105	Производство на нафтени деривати	8.474
0106	Производство на железна руда	-
0107	Црна металургија	4.370
0108	Производство на руди на обоени метали	6.693
0109	Производство на обоени метали	9.394
0110	Преработка на обоени метали	6.143
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	5.655
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	5.243
0113	Металопереработувачка дејност	4.033
0114	Машиноградба	5.101
0115	Производство на сообраќајни средства	4.488
0117	Производство на електрични машини и апарати	4.814
0118	Производство на базни хем. производи	6.767
0119	Преработка на хемиски производи	6.361
0120	Производство на камен, чакал и песок	5.598
0121	Производство на градежен материјал	6.801
0122	Производство на режана граѓа и плочи	4.321
0123	Производство на финални произв. од дрво	4.126
0124	Производство и преработка на хартија	5.792
0125	Производство на текстил, предива и ткаен.	3.630
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.710
0127	Производство на кожа и крзно	6.066
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	3.719
0130	Производство на прехранбени производи	5.539
0131	Производство на пијалоци	7.616
0132	Производство на добитична храна	6.515
0133	Производство и преработка на тутун	6.883
0134	Графичка дејност	4.123
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	3.799

0139	Производство на разновидни производи	3.604
0201	Земјоделско производство	4.202
0202	Земјоделски услуги	6.124
0203	Рибарство	3.883
0300	Шумарство	4.702
0400	Водостопанство	5.175
0501	Високоградба	3.790
0502	Нискоградба и хидроградба	4.610
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	3.945
0601	Железнички сообраќај	5.847
0604	Воздушен сообраќај	9.784
0605	Друмски сообраќај	4.709
0606	Градски сообраќај	6.226
0608	Претоварни услуги	3.302
0609	ПТТ услуги и врски	7.223
0701	Трговија на мало	3.821
0702	Трговија на големо	6.668
0703	Надворешна трговија	8.611
0801	Угостителство	4.305
0802	Туристичко посредување	5.486
0901	Занаетчиски услуги и поправки	4.878
0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	3.944
1001	Уредување на населби и простори	6.059
1003	Комунална дејност	5.329
1101	Банкарство	9.068
1102	Осигурување на имоти и лица	10.833
1103	Услуги во областа на прометот	9.828
1104	Проектир. и сродни техн. услуги	5.225
1105	Геолошки истражувања	5.789
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	5.461
1109	Деловни услуги	5.431
1201	Образование	5.869
1202	Научно истражувачка дејност	6.601
1203	Култура, уметност и информации	5.948
1204	Физичка култура и спорт	5.246

1301	Здравствена заштита	6.202
1302	Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	5.285
1401	Органи на општествено-политички заедници	6.147
1402	Самоуправни интересни заедници	6.625
1403	Здруженија	7.967
1404	Општествено-политички организации	7.293

Бр. 10-433/1
25 јануари 1995 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93; 3/94 и 70/94), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец јануари 1995 година, која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 8.500,00 денари.

Бр. 10-433/1
25. јануари 1995 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

СОДРЖИНА

70.	Одлука за задолжување на Владата на Република Македонија кај Народната банка на Република Македонија	65
71.	Одлука за користење на средства од Програмата PHARE	65
72.	Одлука за дополнување на Одлуката за определување на основницата, висината и начинот на наплата на надоместокот за патишта за странски возила кои ги користат патиштата на Република Македонија	65
73.	Годишна програма за премер и катастар на недвижностите во 1995 година	65
74.	Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход	71
75.	Правилник за изменување на Правилникот за определување на дејностите во кои малите субјекти ги водат деловните книги по системот на просто книговодство	74
76.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Тодор Арсов“ с. Зрновце – Кочани	74
77.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Гимназијата „Панче Попоски“ – Гостивар	74
78.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Дом на културата „Глигор Прличев“ – Охрид	75
79.	Одлука за именување претставник на Републиката во Работничкиот совет на ОП за из-	

	давање учебници и наставни средства „Просветно дело“ – Скопје	75
80.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Његош“ Колонија Идризово Гази Баба – Скопје	75
81.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ с. Романовце – Куманово	75
82.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Страшо Пинџур“ с. Соколарци – Кочани	75
83.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Наим Фрашери“ с. Неготино, Гостивар	76
84.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово	76
85.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Матичната библиотека „Кочо Рацин“ – Тетово	76
86.	Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на РО ОУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци – Прилеп	76
87.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ с. Лисиче, Кисела Вода – Скопје	77
88.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Кочо Рацин“ – Скопје	77
89.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за водостопанство „Осојница“ – Винаца	77
90.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ – Скопје	77
91.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народниот музеј – Куманово	78
92.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Наим Фрашери“ с. Неготино – Гостивар	78
93.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во Основното музичко училиште „Панче Пешев“ Куманово	78
94.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 143/94 од 29 декември 1994 година	78
95.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 278/93 од 11 јануари 1995 година	79
96.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 67/94 од 11 јануари 1995 година	80
97.	Решение на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 97/94 од 21 декември 1994 година	81
98.	Одлука за изменување на Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија	81
99.	Заседничка листа на кандидати за пратеник во Собранието на РМ, од Изборната единица бр. 7 општина Битола	81
	Објава за платата по работник која претставува основница за пресметување на даноките и придонесите од плата	95
	Објава за просечна месечна нето плата по работник во Републиката за месец јануари 1995 година	96